



**СТАТУТ
на
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
(пречистен текст)**

Скопје, 13.1.2020 година

Статут на Охридска банка АД Скопје

Врз основа на член 86, став 1, точка 1 од Законот за банките („Сл. весник на РСМ“ бр. 67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и 101/2019) , член 287 од Законот за трговските друштва („Сл. весник на РСМ“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 , 120/2018, 150/2018 и 225/2019) и на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Скопје бр. 0201-86213/3 од 29.11.2019 година, Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје, на седницата одржана на ден 13.1.2020 година, го донесе следниов

С Т А Т У Т на Охридска банка АД Скопје (пречистен текст)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се уредуваат:

- називот и седиштето на Банката;
- организацијата, финансиските активности и супервизорските стандарди;
- почетниот капитал, зголемувањето на почетниот капитал, резервите и распределбата на добивката;
- органите на Банката, управувањето со Банката, лицата со посебни права и одговорности и судирот на интереси;
- траењето и престанокот на Банката, донесувањето на Статутот и на другите акти на Банката;
- други организациски прашања;
- преодните и завршните одредби.

II. НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Член 2

Охридска банка АД Скопје (во натамошниот текст: Банка) е правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со Законот за банките со Одлуката за основање и со овој Статут.

Охридска банка АД Скопје е акционерско друштво, чијашто основна дејност е прибирањето депозити и други повратни извори на средства од јавноста и одобрувањето кредити во свое име и за своја сметка.

Член 3

Банката работи под називот **Охридска банка АД Скопје**.

Називот на Банката на латиница гласи **Ohridska banka AD Skopje**.

Името на Банката се испишува со кирилично писмо на македонски јазик, а при извршувањето работи со странство се испишува на латиница.

Седиштето на Банката е во Скопје на ул. „Орце Николов“ број 54.

Член 4

Банката стекнува својство на правно лице со уписот во Централниот регистар.

Во Централниот регистар се запишуваат и деловите на Банката во согласност со прописите за упис во Централниот регистар.

Член 5

Банката во своето работење употребува печат и штембил, кои ги содржат називот и седиштето на Банката.

Обликот, големината, содржината и начинот на употребата на печатот и на штембилот ги пропишува Управниот одбор на Банката.

Банката има заштитен знак.

Изгледот, формата и големината на заштитниот знак се утврдуваат со одлука на Надзорниот одбор на Банката.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА, СУПЕРВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ И ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

1. ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 6

Банката е основана на неопределено време заради вршење работи утврдени со закон со кој се регулира работењето на Банката.

Банката е правно лице со дозвола од гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: НБРСМ), основано во согласност со одредбите од Законот за банките и на Законот за трговските друштва.

Банката во својата работа обезбедува извршување на сите достасани обврски кон доверителите во вкупен обем и рочност.

Банката своето работење го врши самостојно и преку своите организациски делови и организациски единици.

Деловите на Банката можат да се формираат како филијали, експозитури, шалтери и претставништва во земјата и во странство и тие се основаат и се укинуваат со одлука на Надзорниот одбор, а на предлог на Управниот одбор на Банката и во согласност со прописите.

Деловите на Банката во своето работење работат под името на Банката, со име и на седиште на делот на Банката.

Со одлуката за основање на деловите на Банката подетално се одредуваат финансиските активности што ќе ги вршат и друго.

Организациските делови немаат својство на правно лице.

Член 7

Експозитурите се организациски делови на Банката кои немаат својство на правно лице и кои директно ги извршуваат сите или дел од активностите кои ги врши Банката.

Во правниот промет со трети лица, експозитурата ги има овластувањата утврдени со актот за основање на експозитурата.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Претставништвото е дел од Банката без статус на правно лице, чија цел е поефикасно, побрзо и конкурентно извршување на барањата на комитентите на Банката во функција на зголемување на услугите и на обемот на финансиското и на банкарското работење. Претставништвото не смее да врши финансиски активности.

Член 8

Под организациски единици на Банката се подразбираат организациските форми преку кои се извршуваат работите од финансиските активности на Банката.

Банката самостојно ги определува начинот и формата на внатрешното организирање, поврзување на својата дејност според условите на пазарот и остварување на добивката во согласност со важечките прописи и со овој Статут. Одлуката за Општата организациска шема ја донесува Надзорниот одбор на Банката.

Организациските единици на Банката се: сектори, дирекции и служби.

Член 9

Организациските единици, со потребниот број извршители, се утврдуваат со посебен акт за внатрешна организација и систематизација, кој го донесува Управниот одбор на Банката.

Член 10

Банката работи во свое име и за своја сметка, во свое име и за сметка на други лица и од име и за сметка на други лица.

Член 11

Банката работи со сопствени средства, со средствата што ги прибавува и ги собира во земјата и во странство.

Член 12

Банката во своето работење е должна да ги преземе сите дејства и активности во насока на спречување на примање депозити, извршување на налог на уплата, исплата или пренос на парични средства или други сопствености, доколку има непобитни сознанија или основано сомнение дека сопственоста потекнува од криминални активности или финансирање на тероризам.

При стекнување или постоење на сомнение врз основа на објективни или фактички околности, Банката е должна да ја известува Управата за финансиско разузнавање.

Член 13

Банката работи во согласност со утврдената деловна политика и развојниот план.

2. СУПЕРВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ

Член 14

Банката е должна да располага со адекватно ниво на сопствени средства, во зависност од природата, видот и обемот на финансиските активности и висината на ризиците кои произлегуваат од извршувањето на активностите (адекватност на капиталот).

Статут на Охридска банка АД Скопје

Банката е должна да работи на начин кој ќе овозможи постојано да биде способна да ги исполни сите обврски (солвентност).

Банката, во согласност со применливата законска и подзаконска регулатива, е должна да ги одржува следниве заштитни слоеви на капиталот:

- 1) заштитен слој за зачувување на капиталот;
- 2) противцикличен заштитен слој на капиталот;
- 3) заштитен слој на капиталот за системски значајни банки и
- 4) системски заштитен слој на капиталот.

Износот на стапките на заштитните слоеви на капиталот Банката ги пресметува во согласност со Законот за банките и со методологијата на НБРСМ, односно во согласност со Решението донесено од гувернерот на Народната банка.

Банката е должна изложеноста на одделните видови ризици да ја одржува во рамките на лимитите пропишани со Законот за банките и со супервизорската регулатива на НБРСМ.

Банката е должна континуирано да управува со ризиците соодветно на природата, видот и на обемот на финансиските активности што ги врши. Критериумите, начинот и методите на управување со ризиците, како и оцената на адекватноста на капиталот во согласност со нејзиниот степен на ризичност, Банката ќе ги пропише со општи акти и со интерни процедури во согласност со прописите, стандардите и со правилата од областа на банкарството и со методологијата пропишана од страна на Народната банка.

Со општите акти и со интерните процедури од претходниот став се опфаќаат сите материјални ризици на кои е изложена Банката при вршење одделни и сите видови финансиски активности, а особено следните видови ризици:

- ликвидносен ризик;
- кредитен ризик, вклучувајќи и ризик на земјата и ризик на друга договорна страна;
- ризик на каматни стапки од портфолио на банкарски активности, валутен ризик и други пазарни ризици;
- ризик од концентрација на изложеност на Банката и
- оперативен ризик, вклучувајќи го и ризикот од неадекватност на информативниот систем.

Член 15

Банката е должна да ги води своите трговски книги уредно и ажурно.

Трговските книги и финансиските извештаи се составуваат во согласност со законските прописи и со сметководствените стандарди.

Годишните финансиски извештаи и трговските книги ги проверува и ги оценува друштво за ревизија, кое изготвува извештај за извршената ревизија во согласност со Законот за банките и со прописите за ревизија.

Банката е должна да доставува извештаи и податоци до Народната банка во согласност со пропишаните видови, форми, методологија, содржина на податоци и рокови.

3. ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

Член 16

Банката може да ги врши следните работи:

- 1) прибирање на депозити и други повратни извори на средства;
- 2) кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
- 3) кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
- 4) издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);
- 5) издавање на електронски пари, доколку е уредено со посебен закон;
- 6) финансиски лизинг;
- 7) менувачки работи;
- 8) платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
- 9) брз трансфер на пари;
- 10) издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
- 11) изнајмување сефови, остава и депо;
- 12) тргување со инструменти на пазарот на пари;
- 13) тргување со девизни средства што вклучува и тргување со благородни метали;
- 14) тргување со хартии од вредност;
- 15) тргување со финансиски деривати;
- 16) управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти;
- 17) давање услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови;
- 18) купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност;
- 18-а) чување на хартии од вредност за клиенти;
- 18-б) советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или приспојување на правни лица;
- 19) продажба на полиси за осигурување;
- 20) посредување во склучување договори за кредити и заеми;
- 21) обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица;
- 22) економско-финансиски консалтинг и
- 23) други финансиски активности утврдени со закон што може да ги врши Банката.

Финансиските активности што ги врши Банката во Националната класификација на дејности се означени под шифрата „Друго монетарно посредување – 64.19“.

За спроведување на активностите од ставот 1 на овој член, точки 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23, потребна е претходна согласност од гувернерот на Народната банка.

Статут на Охридска банка АД Скопје

За вршење на активностите од ставот 1 на овој член, точки 3, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, освен за тргување со хартии од вредност во земјата, потребен е износ на сопствени средства кој не може да биде помал од 560.000.000,00 денари.

Банката не може директно да извршува работи од областа на индустријата, трговијата или други нефинансиски активности.

IV. ПОЧЕТЕН КАПИТАЛ (ОСНОВНА ГЛАВНИНА), ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОЧЕТНИОТ КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА

Член 17

Почетниот капитал (основната главнина) на Банката изнесува 1.368.327.500,00 денари.

За износот од претходниот став на овој член се издадени 516.350 обични акции со право на глас со вкупна номинална вредност од 1.368.327.500,00 денари.

Член 18

За дополнителни уплати во почетниот капитал на Банката, на акционерите им се издаваат акции, а акционерите се стекнуваат со статус акционери на Банката.

За акционер на Банката се смета секое лице кое е запишано во книгата на акции која се води како електронски запис во Централниот депозитар за хартии од вредност А.Д. Скопје.

Акциите што ги издава Банката се обични акции со право на глас и гласат на име.

Акциите што ги издава Банката се со номинална вредност од 2.650 денари за една акција.

Акцијата е сопственичка хартија од вредност која претставува неделив и идеален дел од основната главнина на Банката.

Член 19

Акционер на Банката може да стане домашно и странско правно или физичко лице.

Акционер со квалификувано учество во Банката не може да стане лице или правно лице контролирано од лице:

- на кое му е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење професија, дејност или должност;
- на кое му е изречена споредна казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање на нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење банкарски работи;
- против кое е поведена стечајна постапка;
- кое не поседува репутација, со што може да биде загрозувано сигурното и стабилното работење на Банката. За лице кое не поседува репутација ќе се смета и лице кое е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека траат правните последици од пресудата и/или има соработник којшто е осуден со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека траат правните последици од пресудата;

Статут на Охридска банка АД Скопје

- кое не ги почитува одредбите од законот и прописите донесени врз основа на закон и/или не ги спроведувало или не ги спроведува и/или постапувало или постапува спротивно на мерките изречени од Гувернерот, со што биле или се загрозени сигурноста и стабилноста на Банката и нејзините доверители.

Член 20

Акционерот на Банката ги има сите права, обврски и одговорности утврдени со прописите и со овој Статут.

Обичните акции се акции кои на акционерите на Банката им ги даваат следните права:

- право на глас во Собранието;
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Банката.

Приоритетните акции кои имаат право на глас, покрај правата од ставот 2 на овој член, даваат и други повластени права, како што се право на дивиденда во определен утврден паричен износ или во процент од номиналниот износ на акцијата, како и право на првенство при исплата на дивидендата.

Вкупниот номинален износ на приоритетните акции без право на глас во Банката не може да биде поголем од 10 % од вкупниот номинален износ на вкупните акции на Банката.

На Банката не се применува одредбата од Законот за трговските друштва за случаите кога приоритетните акции без право на глас даваат право на глас.

Акционерите одговараат на Банката ако:

- ја злоупотребат Банката како правно лице за да постигнат цели што за нив како поединци се забранети се забранети;
- ја злоупотребат Банката како правно лице за да им нанесат штета на доверителите;
- спротивно на законот располагаат со имотот на Банката како со свој сопствен имот или
- во своја корист или во корист на кое било друго лице го намалиле имотот на Банката, а знаеле или морале да знаат дека Банката не е способна да ги изврши своите обврски спрема третите лица.
- спротивно на закон јавно ги објавуваат или презентираат податоците до кои дошле остварувајќи го правото на информирање.

Член 21

Банката, како издавач на акции, е должна евиденцијата за издадените акции да ја води во Централниот депозитар на хартии од вредност на начин и според постапка пропишани од Комисијата за хартии од вредност.

Член 22

Условите, начинот и видот на акциите ќе бидат регулирани подетално со Одлуката за издавање акции во согласност со одредбите од Законот за хартии од вредност и со други подзаконски акти.

Член 23

Почетниот капитал на Банката може да се зголемува врз основа на одлука на Собранието на Банката:

- со влогови;
- со условно зголемување;
- со одобрен капитал и
- со средства на Банката.

Со одлуката од претходниот став подетално се регулираат условите за зголемување на почетниот капитал.

Намалувањето на почетниот капитал на Банката се врши преку:

- намалување на номиналниот износ на акциите;
- спојување на акции и
- повлекување на сопствени и на други акции.

Намалувањето на почетниот капитал се врши со одлука што ја донесува Собранието на Банката.

Почетниот капитал и сите натамошни зголемувања на почетниот капитал не можат да се намалуваат преку враќање на уплатените влогови на акционерите.

Одлуката за согласност се донесува со мнозинство не помало од 2/3 од акциите претставени на Собранието.

Член 24

Акциите на Банката можат да се стекнат со уплата при првото издавање, со купување, наследување, подарување, судска одлука и на други начини утврдени со закон.

Акциите на Банката во вид на електронски запис се пренесуваат на начин утврден со Законот за хартии од вредност и со правилата на Комисијата за хартии од вредност.

Член 25

За стекнување на акции директно или индиректно, постапно или одеднаш, чишто вкупен кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % и 75 % од вкупниот број на акции, односно од вкупниот број на издадени акции со право на глас во Банката, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува едно лице или заедно со други поврзани лица, директно или индиректно, секое лице е должно да поднесе барање до Народната банка за добивање претходна согласност.

По исклучок од претходниот став на овој член, лице кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало, постапно или одеднаш, акции чиј вкупен кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % или 75 % од вкупниот број на акции со право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнало само или заедно со други поврзани лица, директно или индиректно, е должно во рок од 10 дена од конечноста, односно правосилноста на одлуката да поднесе барање до Народната банка за добивање согласност за настанатата промена.

Во случаите од ставот 1 на овој член, Банката и брокерските куќи не смеат да извршат налог за купување, односно трансакција со акциите на Банката за кои не им е презентирана согласност од гувернерот.

Акциите стекнати спротивно на ставовите 1 и 2 од овој член и акциите за кои е повлечена согласноста издадена од гувернерот, на акционерот не му носат право на глас.

Член 26

Тргувањето со акциите на Банката се врши на начин и според постапка предвидени со закон.

Преносот на сопственоста на акциите врз основа на подарок, наследство, судска одлука и реализација на договор за залог претставува нетрговски пренос.

Член 27

Банката може да стекнува сопствени акции со откуп, самата или преку лице кое дејствува од свое име, а за нејзина сметка, до 10 % од номиналната вредност на вкупните акции на Банката, но износот на откупените акции не смее да го надмине износот на нераспределената добивка.

Откупот, односно стекнувањето и продажбата на сопствените акции се полноважни ако се извршени во согласност со одредбите од Законот за банките.

Член 28

Добивката на Банката претставува разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи намалени за данокот од добивката.

Добивката на Банката се распоредува со одлука на Собранието на Банката врз основа на предлог-одлука за употреба и распределување на добивката донесена од страна на Надзорниот одбор на Банката, а во согласност со важечките законски прописи, и тоа:

- за покривање на загуби од поранешни години;
- за зголемување на почетниот капитал;
- за дивиденда на акционерите;
- за зголемување на средствата на резервен фонд;
- за пренос на добивката во наредната година (акумулирана добивка за инвестиции);
- дел кој им припаѓа на членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за ревизија, лицата со посебни права и одговорности и вработените, согласно критериуми што ќе ги утврди Надзорниот одбор на Банката;
- за други намени во зависност од остварените резултати на работењето.

Член 29

Средствата на резервите на Банката се сопствени средства на Банката кои служат за покривање на загубите што произлегуваат од ризиците со кои се соочува Банката во своето работење и за други намени.

Резервите на Банката ги сочинуваат:

- резервен фонд;
- ревалоризациони резерви;
- посебна резерва.

Банката формира резерва со распределба на добивката на Банката врз основа на одлука донесена од страна на Собранието на Банката, а во висина која не може да биде помала од 5 % од добивката се додека резервата на Банката не достигне износ еднаков на 1/10 од почетниот капитал на Банката.

Резервниот фонд може да биде преобразен/трансформиран во почетен капитал во согласност со законските одредби.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Ревалоризационите резерви на Банката се формираат на начин и под услови определени со законските прописи.

Член 30

За обезбедување од потенцијалните и настанатите загуби, кои произлегуваат од конкретни ризични активни билансни и вонбилансни позиции, Банката е должна да изврши исправка на вредноста, односно да издвои посебна резерва.

Исправката на вредноста и износот на посебната резерва се утврдува на начин и висина според методологијата пропишана од Советот на Народната банка.

Член 31

Акционерите на Банката одговараат за ризикот од работењето на Банката до висина на средствата на своите акционерските вложувања.

Акционерите кои дошле во посед на акции по која било правна работа (тргување, наследување, подарок и сл.), одговараат за ризикот од работењето на Банката на начин и во обем како и акционерите од ставот 1 на овој член.

Член 32

Ако приходите на Банката по годишната пресметка не се доволни за покривање на вкупните расходи, Банката искажува загуба во работењето.

Загубата од работењето на Банката се покрива со средствата на резервниот фонд, а доколку тие не се доволни, со намалување на почетниот капитал во согласност со законот.

V. ОРГАНИ НА БАНКАТА, УПРАВУВАЊЕ СО БАНКАТА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ

Член 33

Органи на Банката се:

Собранието, Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор, Одбор за надгледување на информативната технологија и Комисија за наградување и именување.

1. СОБРАНИЕ НА БАНКАТА

Член 34

Акционерите своите права и интереси во Банката ги остваруваат на Собранието, освен ако со закон поинаку не е определено.

Собранието на Банката го сочинуваат сите акционери.

На секој акционер запишан во акционерската книга, од денот на уписот, му припаѓа право на учество во работата на Собранието и право на глас, освен ако со закон поинаку не е определено.

Акционерите на Банката имаат право на глас, зависно од бројот на акциите со право на глас.

Членовите на Управниот и на Надзорниот одбор учествуваат во работата на Собранието без право на глас, освен ако не се акционери.

Член 35

Полномошник на акционер

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на Собранието, коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на Собранието во негово име.

Полномошникот ги ужива истите права, како и акционерот од кого е овластен со полномошното, вклучително да се јави за збор, да води дискусија и да поставува прашања на седницата на Собранието.

Полномошникот може да добие овластување од еден или повеќе акционери и бројот на акционери кои можат да овластат исто лице за полномошник не е ограничен.

Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање ако имало такви и да ги чува најмалку една година од денот на одржувањето на седницата на Собранието на друштвото на која тој учествувал и гласал, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции ако тоа му го побара друштвото или акционерот од кого добил овластување.

Кога полномошникот е ополномоштен од неколку акционери, тој може да дејствува и да гласа за одреден акционер поинаку отколку за друг акционер.

Полномошното има важност сè до неговото отповикување, но не подолго од две години од денот на неговото давање.

Полномошното може да се откаже еднострано, без наведување на причините од акционерот или од полномошникот, со доставување писмено известување до другата страна. Ако акционерот лично го евидентира своето присуство на седницата на Собранието со сите акции кои ги поседува и изјави самиот дека ќе расправа, одлучува и гласа со сите акции кои ги поседува, се смета дека полномошното за таа седница на Собранието на полномошникот му е откажано и акционерот може своето право на глас да го остварува лично и без ограничување.

Член 36

Конфликт на интерес кај полномошникот

Банката нема да ги ограничува лицата да бидат полномошници на Собрание, освен кога кај нив постои состојба на конфликт на интерес во смисла на ставот 2 од овој член.

Состојба на конфликт на интерес постои кога има ризик лицето да има интерес поинаков од интересот на акционерот од кого добило овластување да биде негов полномошник, а особено во случаите определени во членот 392-а, став 2, од Законот за трговските друштва.

Во случај кога постои конфликт на интерес во смисла на одредбите од ставот 2 на овој член, лицето не може да биде полномошник.

По исклучок од ставот 3 на овој член, за полномошник на Собрание можат да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интерес во смисла на ставот 2

Статут на Охридска банка АД Скопје

од овој член, само под услов, ако тие:

- 1) претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и
- 2) добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Собранието за која им важи полномошното.

По исклучок од ставот 3 на овој член, правни лица коишто се акционери можат да овластат со полномошно лице кое е член на нивен орган на управување или е вработен кај нив, да учествува и да гласа на седница на Собранието.

Секој може да ја извести Банката за постоење на конфликт на интерес кај кое било лице кое има добиено полномошно од акционер. Управниот одбор или Надзорниот одбор на Банката, по добивањето на информација за постоење на конфликт на интерес кај едно лице, задолжително мора да ја провери таа информација и да побара од лицето за кое Банката е известена дека кај него постои конфликт на интерес да му ги обелодени сите информации во врска со можното постоење на таквата состојба.

Банката, без одлагање, на својата интернет-страница го објавува идентитетот и причините за постоење на конфликт на интерес кај полномошниците.

Полномошното, дадено во согласност со ставот 4 од овој член на лице кај кое постои конфликт на интерес во согласност со ставот 2 на овој член, важи од денот кога ќе се објави идентитетот на лицето со причината за постоење на конфликт на интерес на интернет-страницата на друштвото.

Дејствијата извршени од полномошници кај кои постоел конфликт на интерес, но истиот не им бил претходно обелоденет на акционерите од кои биле овластени како полномошници, како и на друштвото, ќе се сметаат за лица на кои не им е дадено полномошно.

Член 37

Начин на овластување на полномошник

Акционерите на Банката можат да овластат полномошник на седница на Собранието со давање полномошно во писмена форма без обврска да го заверат полномошното кај нотар доколку содржи конкретни инструкции за гласање. Акционерите треба веднаш да ја известат Банката за секое полномошно дадено во писмена форма. Акционерот кој нема да ја извести Банката за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Банката изготвува полномошно во писмена форма на посебен образец кој е достапен за преземање од нејзината интернет-страница, така што акционерите ќе можат да го преземат електронски за да го отпечатаат, да го пополнат и да го потпишат. Во случај акционерот од која било причина технички да не може да го преземе образецот за давање полномошно од интернет-страницата на Банката, тој може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Банката е должна да го уважи полномошното дадено во писмена форма ако е писмено известена од акционерот давател на полномошното. Банката може да бара утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, односно за верификација на инструкциите за гласање, ако му се дадени на полномошникот. Полномошното ќе се прифати за полноважно и без нотарска заверка или потврда од домашен или од странски надлежен орган.

Одредбите на овој член соодветно се применуваат и на откажување на полномошното по писмен пат.

Член 38

Собранието на Банката ги врши следните работи:

- 1) го усвојува Статутот и измените и дополнувањата на Статутот на Банката;
- 2) ги разгледува и усвојува годишниот извештај за работење на Банката, заедно со писменото мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор;
- 3) го разгледува и усвојува Извештајот на Друштвото за ревизија и писменото мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор;
- 4) ја усвојува Годишната сметка и финансиските извештаи на Банката;
- 5) одлучува за употреба и распоредување на остварената добивка или за покривање на загубите;
- 6) одлучува за нова емисија на акции на Банката;
- 7) одлучува за статусни промени и за престанок на работењето на Банката;
- 8) ги именува и разрешува членовите на Надзорниот одбор;
- 9) избира друштво за ревизија и одлучува по предлогот за раскинување на договорот со друштвото за ревизија;
- 10) донесува Деловник за работа на Собранието и
- 11) одлучува и за други прашања од значење за работењето на Банката, предвидени со закон и/или со Статутот на Банката.

Собранието на Банката не може да именува член на Надзорниот одбор на Банката без претходна согласност од гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија.

Член 39

Собранието на Банката работи на седници, кои се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Годишното Собрание на Банката задолжително се одржува пред истекот на 6 (шест) месеци од календарската година за претходната година.

По истекот на ставот 2 од овој член, а во случаи кога гувернерот нема да го прифати извештајот за извршената ревизија ако утврди дека не се темели врз објективни факти за финансиската состојба на Банката или друштвото за ревизија при вршење на ревизијата не постапувало согласно пропишаните

Статут на Охридска банка АД Скопје

стандарди и процедури, годишното Собрание на Банката за претходната година може да се одржи пред истекот на девет месеци од календарската година.

Банката е должна во рок од 15 дена од одржувањето на Собранието на Банката да го достави до НБРСМ записникот од одржаната седница на Собранието заедно со материјалите и со донесените одлуки.

Собранието избира претседавач кој претседава со седницата на Собранието, записничар и двајца заверувачи на записникот, освен ако записникот го води нотар.

Собранието може да избере и двајца бројачи на гласови, кои ги пребројуваат гласовите.

Собранието не може да одлучува за прашања од областа на управувањето, односно од областа на водењето на работењето на Банката што преставува надлежност на другите органи на Банката, освен ако тоа со закон не е поинаку определено.

Со седницата на Собранието претседава претседавач кој го определува редоследот на работа и го одржува редот на седницата на Собранието. Претседавачот со Собранието се избира за секое одделно Собрание.

Мандатот на претседавачот трае до изборот на нов претседавач на наредното Собрание на Банката.

За претседавач може да биде избран секој акционер или лице кое застапува акционер.

За претседавач не може да биде избран член на Надзорниот или Управниот одбор на Банката.

Во случај претходниот Претседавач да не може да присуствува на наредното Собрание на кое се избира нов Претседавач, Собранието го отвара и води претставникот на мнозинскиот акционер до изборот на новиот Претседавач.

Член 40

Свикување на Собрание

Собранието на Банката го свикува Надзорниот одбор на Банката со мнозинство гласови од своите членови, кога тоа е предвидено со закон, по своја иницијатива или по барање на акционер на Банката.

Надзорниот одбор на Банката го свикува Собранието на барање на акционерите кои имаат најмалку 10 % од сите акциите со право на глас.

Во барањето за свикување што го поднесуваат по писмен пат, акционерите мора да ги наведат целта и причините за свикување на Собранието, своето име и презиме, местото на живеење и ЕМБГ, односно фирмата, седиштето и ЕМБС ако акционерот е правно лице, и извод од акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите со право на глас коишто ги поседува во Банката.

Барањето се доставува до Надзорниот одбор на Банката во седиштето на Банката. Надзорниот одбор во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на барањето за свикување Собрание донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради кои е така одлучено.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Ако по барање на акционерите кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас Надзорниот одбор не свика Собрание во рок од 24 часа од денот на поднесувањето на барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикување на Собранието до судот.

Собранието на Банката се свикува со објавување јавен повик до акционерите. Јавниот повик за одржување седница на Собранието се објавува на половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Северна Македонија. Содржината на јавниот повик се објавува и на насловната страница на официјалната интернет-страница на Банката и се поднесува за објавување и на интернет-страницата на берзата.

Право на учество во работата на седниците на Собранието имаат акционерите запишани во книгата на акции.

Член 41

Содржина на јавниот повик

Јавниот повик за свикување на Собранието на Банката содржи потребни податоци во согласност со закон, а особено:

1. Називот и седиштето на Банката;
2. Датумот и часот на одржување на седницата на Собранието;
3. Местото на одржување на седницата;
4. Други процедурални формалности пропишани со овој Статут, што се од значење за присуството на Собранието и за начинот на гласање;
5. Предложениот дневен ред по кој ќе работи Собранието;
6. Опис на постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на седницата на Собранието, а особено како:

- акционерите можат да вклучат точки во дневниот ред на Собранието и да предлагаат одлуки, со информација за тоа како истото можат да го прават откако ќе се објави повикот, како акционерите можат да поставуваат прашања за точките на дневен ред на седницата на Собранието и информација за рокот до кој тоа можат да го сторат. По исклучок, јавниот повик може да ги содржи само последните рокови до кои може да се предлагаат точки на дневниот ред, да се поставуваат прашања, односно да се предлагаат одлуки, ако во јавниот повик е наведена официјалната интернет-страница на Банката со упатување дека на истата можат да се најдат детални информации за начинот на предлагање точки на дневниот ред, поставување прашања и предлагање одлуки од страна на акционерите,

- се одвива постапката за гласање преку полномошник, како ќе им се направат достапни обрасците за гласање преку полномошник на акционерите кога Банката има подготвено такви обрасци и информација за тоа како Банката е подготвена да ги прими електронските известувања од страна на акционерите за дадени овластувања на полномошници;

7. Адресата на официјалната интернет-страница на Банката на која ќе бидат достапни следните информации:

- содржината на јавниот повик,
- вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик,

Статут на Охридска банка АД Скопје

- документите и материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието,
- предложените одлуки за донесување,
- предложените одлуки од акционерите и
- обрасците за гласање преку полномошник.

Рокот кој тече од денот на објавувањето на повикот за учество на Собранието на Банката до денот на одржувањето на Собранието не може да биде пократок од 30 дена.

Материјалите за седницата на Собранието на Банката им се ставаат на акционерите на располагање од денот на испраќање на поканата, односно објавување на јавниот повик, во определена просторија на Банката и на интернет страницата на Банката.

Свикувањето на Собранието на Банката може да се отповика – одложи – најдоцна 5 работни дена пред одржувањето на Собранието на начин на кој Собранието било и свикано.

Член 42

Пријавување и евиденција за присуство на Собранието

Секој акционер, кој има намера да учествува на свиканото Собрание, е должен да го пријави своето учество најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Списокот на пријавените акционери го подготвува Управниот одбор на Банката, односно лицето овластено за свикување на Собранието во случај кога Собранието се свикува врз основа на судска одлука.

Пред почетокот на седницата, Управниот одбор, односно лицето овластено за свикување на Собранието, го споредува списокот на пријавени акционери со состојбата во акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност 48 часа пред одржувањето на седницата на Собранието.

Пред почетокот на одржувањето на Собранието, списокот на пријавени и присутни акционери од овој член го потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер, со што го верификува своето присуство на Собранието. Потпишаниот список со свој потпис го заверуваат претседавачот на Собранието и записничарот. По заверката на списокот, претседавачот со Собранието го констатира кворумот за работа.

Заверениот список од претходниот став на овој член им се дава на увид на сите учесници на Собранието пред првото гласање. Секој верификуван учесник на Собранието може да бара копија од потпишаниот список на свој трошок, кој трошок не може да биде поголем од вистинскиот направен трошок.

Член 43

Кворум за работа на Собранието

Статут на Охридска банка АД Скопје

Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на Собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас.

Доколку на закажаната седница на Собранието на Банката не се обезбеди кворум за работа, се презакажува ново Собрание на Банката со термин за одржување не подолг од 15 дена, од денот на неодржаното Собрание. Новото Собрание се закажува на ист начин како што е и закажано неодржаното Собрание. На презакажаното Собрание се одлучува за прашања утврдени во дневниот ред без оглед на присутните акционери и бројот на акции кои што ги имаат.

Член 44

Мнозинство со кое се одлучува на Собранието

Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени во Собранието, освен ако со закон и со овој Статут не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со коешто се донесуваат одлуките на Собранието.

Една акција носи право на еден глас.

Одлуката на Собранието на Банката за измена и дополнување на Статутот на Банката, се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број акции со право на глас.

Одлуките на Собранието на Банката се донесуваат со двотретинско мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието за:

- зголемување и намалување на почетниот акционерскиот капитал на Банката,
- промена на фирмата и седиштето на Банката,
- статусните измени и престанокот на Банката и
- сите други случаи предвидени со закон.

Член 45

Начин на гласање и утврдување на резултатите од гласањето

Начинот на гласање на Собранието е јавно гласање.

На барање на акционерите кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број акции со право на глас се пристапува кон тајно гласање, кое се спроведува на начин и според постапка кои се во согласност со законот.

За секоја одлука за која се гласало на седница на Собранието, Банката го утврдува вкупниот број акции за кои биле дадени важечки гласови, вкупниот број важечки гласови и делот од основната главнина кој го претставуваат тие и бројот на гласови „за“, „против“ и „воздржан“ за секоја одлука што е предмет на гласање на Собранието.

По исклучок, ако ниту еден акционер не стави забелешка на гласањето, односно не побара целосен отчет за резултатите од гласањето, Банката може да ги утврди резултатите од гласањето само до степен потребен да се прикаже дека за секоја одлука е постигнато потребното мнозинство.

Одлуките донесени на Собранието на Банката, по правило, влегуваат во сила веднаш со денот на донесувањето, освен кога, во зависност од природата на одлуката што се донесува на Собранието, со неа не се утврди друг датум на нејзино влегување во сила.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Во рок од 15 дена од денот на одржувањето на седницата на Собранието, Банката на својата интернет-страница ги објавува резултатите од гласањето.

Член 46

Физичкото или правното лице кое е акционер во Банката може да презема дејства за време на вршењето на неговата дејност за сметка на друго физичко или правно лице (клиент). Лицето кое презема дејства во име на еден или на повеќе клиенти мора да ѝ ги обелодени на Банката идентитетот на секој свој клиент и бројот на акциите чие право на глас го остварува за сметка на секој клиент, како и содржината на овластувањето и на инструкциите за гласање, ако примил такви инструкции од клиентот.

Лицето од претходниот став на овој член може да гласа поинаку за едни акции со право на глас од други акции со право на глас за сметка на ист клиент.

Член 47

Дневен ред и вклучување нови точки на дневниот ред

Собранието може да одлучува само за прашањата коишто се уредно ставени на дневен ред.

Собранието може да расправа, без право на одлучување, и за прашања коишто не се уредно ставени на дневен ред.

Секој акционер има право во кое било време да поднесува иницијатива за вклучување точки во дневниот ред на Собранието коешто ќе биде свикано.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 % од вкупниот број на акции со право на глас имаат право писмено да предложат:

- дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки ако истовремено приложат образложение за предложената точка за дополнувањето на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка,
- усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата.

Барањето од претходниот став за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието коешто е свикано и/или предлогот за усвојување одлуки се испраќа до Управниот одбор на Банката, односно до свикувачот на Собранието во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седницата на Собранието на Банката.

Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието кое е свикано не може да се одбие, освен во случаите определени со закон.

Во случај кога остварувањето на правото на акционерите од ставот 4 на овој член повлекува измена на дневниот ред на седницата на Собранието кој веќе им е објавен на акционерите, Банката го става на располагање ревидираниот дневен ред на истиот начин како и претходниот дневен ред пред датумот на одржување на седницата на Собранието. Ревидираниот дневен ред е уредно ставен на располагање ако акционерите можат навреме да овластат полномошници.

Член 48

Право на поставување прашања

Статут на Охридска банка АД Скопје

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието, а Банката е должна да одговори преку својот овластен орган или застапник. Поставувањето прашања од страна на акционерите и обврската на Банката да одговори можат да бидат претходно условени од потребата да се потврди личниот идентитет на акционерите кои поставиле прашања, да се одржи редот во заседавањето и во работата на Собранието или да се преземат активности за зачувување на доверливоста на работењето, на принципите на банкарската и на деловната тајна, како и на деловните интереси на Банката. Банката може да даде збирен одговор на прашањата со иста содржина. Прашањата и одговорите се објавуваат на интернет-страницата на Банката во форма на прашања и одговори.

Член 49

Продолжување на прекината седница

Ако дојде до прекин на седницата на Собранието што започнало со работа, присутните акционери на седницата на Собранието можат да одлучат Собранието да продолжи со работа во време и место коешто се определува со мнозинство гласови од кворумот за работа на Собранието.

Одложувањето не може да биде подолго од 8 дена од денот на прекилот.

Ако дојде до прекин на седницата на Собранието што започнало со работа, а истото не донело одлука за продолжување со работа, во согласност со претходниот став на овој член, претседавачот на Собранието го определува времето и местото на продолжувањето на прекинатата седница на Собранието, а натамошната постапка продолжува во согласност со Законот.

Член 50

Записник

За работата на Собранието се води записник кој го води нотар, записникот се подготвува најдоцна во рок од 3 дена од денот на одржувањето на Собранието и го потпишуваат нотарот и претседавачот на Собранието.

Член 51

Деловник за работа на Собранието

Со Деловникот за работа на Собранието на Банката се регулираат:

- условите и начинот на свикување и на одржување на Собранието;
- роковите за свикување на Собранието и дополнителните законски или интерни рокови кои зависат од свиканото Собрание;
- поканата и јавниот повик за свикување Собрание;
- содржината на поканата, т. е. на повикот за учество на Собранието;
- начинот на утврдување на дневниот ред и на вклучување нови точки во дневниот ред со поконкретно дефинирање на правата и на начинот на вклучување дополнителни точки или дополнување на постојните точки од дневниот ред;
- начините на известување, доставување и прием на материјалите и на други информации;

Статут на Охридска банка АД Скопје

- начинот на доставување прашања, одлучувањето во однос на нив и обврската за проследување на одговорите, односно на објавата на интернет-страницата на Банката во форма на прашање и одговор;
- начинот на одлучување во однос на прашањата кои не се точки на дневниот ред на седниците на Собранието;
- пријавата за учество и/или искористувањето на можноста за овластување полномошници, како и начинот на неговото спроведување по писмен или по електронски пат;
- начинот на идентификување и на пријавување на судир на интереси кај полномошникот;
- начинот на евидентирање на учесниците и на утврдување на кворумот за работа на Собранието;
- водењето на Собранието, како и продолжувањето на прекината седница;
- начинот на гласање во зависност од одлуката што се донесува, како и на утврдување на потребното мнозинство со кое се одлучува на Собранието за донесување на секоја одлука;
- условите за остварување на правото на глас или за ограничување на правото на глас во определени случаи;
- начинот на спроведување на гласањето и начинот на спроведување тајно гласање;
- утврдувањето на резултатите од гласањето;
- водењето на записниците и други прашања.

2. НАДЗОРЕН ОДБОР

2.1. Состав, мандат и услови за именување

Член 52

Надзорниот одбор на Банката го сочинуваат 6 (шест) члена. Најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор мора да бидат независни членови.

Во Надзорниот одбор на Банката 4 (четири) члена се од редот на акционерите и 2 (два) се независни членови.

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 (четири) години.

Членовите на Надзорниот одбор од своите редови избираат претседател и заменик на претседателот на Надзорниот одбор на Банката.

Член 53

Член на Надзорниот одбор на Банката не може да биде лице кое не е во согласност со предусловите и/или ограничувања за лица со посебни права и одговорности дефинирани во Законот за банки.

Покрај лицето од ставот 1 на овој член, член на Надзорниот одбор на Банката не може да биде и лице вработено во Банката.

Членовите на Надзорниот одбор треба да имаат соодветни знаења и искуство за извршување на своите надлежности, да избегнуваат судир на интереси и да посветуваат доволно време за извршување на обврските што произлегуваат од надлежностите пропишани со Законот за банките.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Членовите на Надзорниот одбор треба заедно да имаат знаења и искуство потребни за независен надзор на Банката, а особено за разбирање на активностите што ги врши Банката и на материјалните ризици на кои е изложена.

Исто лице не може да биде независен член на Надзорниот одбор во иста банка подолго од 3 (три) последователни мандати.

Член 54

На членовите на Надзорниот одбор им припаѓа право на надомест за учество и работа на седниците во висина која е одредена со одлука на Собранието.

Член 55

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор може да престане и пред истекот на мандатот во следните случаи:

- доколку Собранието на Банката не го одобри Извештајот за работењето на Надзорниот одбор;
- ако престанат да бидат исполнети условите кои овозможуваат назначување на член на Надзорниот одбор;
- ако гувернерот на НБРСМ ја повлече согласноста за именување на член на Надзорниот одбор;
- по сопствено – лично барање/оставка на член;
- ако членот врши работи за конкурентски банки;
- ако членот биде осуден со правосилна пресуда со казна затвор, согласно со закон;
- во други случаи утврдени со закон.

На членовите на Надзорниот одбор може предвремено да им престане мандатот со разрешување поради работење спротивно на закон, Статутот и добрите деловни обичаи.

Во случајот на предвремено престанување на функцијата на членовите на Надзорниот одбор, на првата наредна седница на Собранието на Банката се вршат избори за испразнетите места за остатокот на мандатот, по претходна согласност од Гувернерот на Народната банка.

Мандатот на новоизбраните членови на местото на членовите кои престанале да ја вршат функцијата член на Надзорниот одбор може да трае колку што трае мандатот на заменетиот член. Мандатот на новоизбраниот член, во случај на замена на член на Надзорен одбор, се определува со одлука за именување донесена од страна на Собранието на акционерите на Банката, имајќи ја предвид должината на периодот што преостанува до истекот на мандатот на заменетиот член.

2.2. Надлежности и одговорности

Член 56

Надзорниот одбор е одговорен за стабилноста и ефикасноста на Банката и за заштита на депонентите на Банката.

Надзорниот одбор и вработените во Банката имаат доверлива задача да им служат на Банката и на клиентите на Банката и интересите на Банката и интересите на клиентите да ги стават пред својот сопствен материјален интерес.

Надзорниот одбор е должен:

Статут на Охридска банка АД Скопје

- 1) да е активно вклучен во надзорот над работењето на Банката, да е во тек со значајните промени во нејзиното работење и во нејзиното окружување и да дејствува навремено за заштита на долгорочните цели на Банката;
- 2) да ги усвојува и да ја следи примената на другите политики и интерни акти коишто се во негова надлежност;
- 3) заедно со Управниот одбор, да воспостави и промовира корпоративна култура и вредности во Банката, имајќи ги предвид дефинираните стандарди и етички норми;
- 4) да врши самооценување и оценка на членовите на Одборот за управување со ризиците, Одборот за ревизија и Управниот одбор, согласно важечката Политика за начинот на избор, следење на работењето и на разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и Управниот одбор;
- 5) да ги дефинира правата и одговорностите на Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и на Управниот одбор, како и да ја дефинира соработката со Управниот одбор на Банката;
- 6) заедно со Управниот одбор, да го утврди прифатливото ниво на ризик, имајќи ги предвид пазарната конкуренција, регулаторните барања, долгорочните цели на Банката, изложеноста на ризиците и капацитетот за преземање ризици, што подразбира и усогласеност на прифатливото ниво на ризик со деловната политика, финансискиот план, процесот на утврдување на интерниот капитал и системот за наградување;
- 7) да го воспостави и следи спроведувањето на системот за управување со ризиците, вклучувајќи го и работењето на Одборот за управување со ризиците, имајќи ги предвид барањата на регулативата на Народната банка за управување со ризиците и барањата за определување на еден член на Управниот одбор којшто ќе биде одговорен за следење на управувањето со ризиците;
- 8) да ја воспостави и да го следи спроведувањето на внатрешната ревизија и да го следи работењето на Одборот за ревизија;
- 9) да го следи финансиското работење на Банката и начинот на кој се извршува финансиското известување;
- 10) да го следи системот на наградување во Банката и да врши оценка дали е тој во согласност со Политиката за наградување, културата на ризик и капацитетот за преземање ризици на Банката;
- 11) да го следи спроведувањето на интерните акти на Банката за заштитено пријавување;

Член 57

Надзорниот одбор врши надзор на работењето на Управниот одбор, ги одобрува политиките за вршење на финансиски активности и го надгледува нивното спроведување.

Надзорниот одбор е одговорен да обезбеди добро работење и управување и стабилност на Банката, како и навремено и точно финансиско известување на Народната банка.

При извршувањето на своите надлежности, Надзорниот одбор ги има предвид интересите на заинтересираните лица и обезбедува услови за одржување ефикасна соработка со Народната банка на Република Северна Македонија и со другите регулаторни органи.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Надзорниот одбор ги врши и следните работи:

- 1) ги усвојува деловната политика и развојниот план на Банката;
- 2) именува и разрешува членови на Управниот одбор на Банката;
- 3) именува и разрешува членови на Одборот за управување со ризици;
- 4) именува и разрешува членови на Одборот за ревизија;
- 5) именува и разрешува членови на кредитните одбори;
- 6) именува и разрешува членови на Одборот за надгледување на информативната технологија;
- 7) го усвојува финансискиот план на Банката;
- 8) го разгледува извештајот на Управниот одбор за поставеноста и ефикасноста на системот на внатрешна контрола;
- 9) го одобрува воспоставувањето и организацијата на системот на внатрешна контрола;
- 10) организира Служба за внатрешна ревизија, и врши именување, следење на работењето и разрешување на лицето надлежно за внатрешната ревизија на Банката;
- 11) го одобрува годишниот план на Службата за внатрешна ревизија;
- 12) ја усвојува политиката за сигурност на информативниот систем;
- 13) ги усвојува политиките за управување со ризици на Банката;
- 14) ги одобрува плановите и програмите за работа и општите акти на Банката, освен актите што ги донесува Собранието на Банката;
- 15) усвојува политика за избегнување судир на интересите со која се идентификуваат можните судири на интереси и мерките и активностите за нивно спречување;
- 16) усвојува политика за наградување во согласност со деловната политика, развојниот план, финансискиот план и политиката за избегнување судир на интересите на Банката;
- 17) донесува и спроведува политика за начинот на избор, следење на работењето и на разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и Управниот одбор;
- 18) ги разгледува извештаите за работењето на Управниот одбор на Банката;
- 19) ги разгледува извештаите на Одборот за управување со ризици;
- 20) ги разгледува извештаите на Одборот за ревизија;
- 21) ги разгледува извештаите на Службата за внатрешна ревизија;
- 22) ги разгледува извештаите на лицето/службата за контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите;
- 23) ги одобрува годишната сметка и финансиските извештаи на Банката;
- 24) одобрува изложеност спрема лице од над 20 % од сопствените средства на Банката, со исклучок на изложеност врз основа на купување на хартии од вредност издадени од Народна банка и Република Северна Македонија;
- 25) одобрува трансакции со поврзани лица со банката во износ од над 6.000.000 денари;
- 26) го одобрува стекнувањето на капитални делови и купувањето на хартии од вредност поголеми од 5 % од сопствените средства на Банката, освен купување на хартии од вредност издадени од Народна банка и Република Северна Македонија;

Статут на Охридска банка АД Скопје

- 27)го одобрува предлогот на Одборот за ревизија за назначување на друштво за ревизија или предлогот за раскинување на договорот со друштвото за ревизија и е одговорен за обезбедување на соодветна ревизија;
- 28)ја усвојува политиката за вршење на внатрешна ревизија, врши надзор на соодветноста на процедурите и ефикасноста на работењето на внатрешна ревизија и ги разгледува нејзините извештаи;
- 29)ги разгледува извештаите на супервизијата, други извештаи доставени од Народна банка, Управата за јавни приходи и други надлежни институции и предлага, односно презема мерки и активности за надминување на утврдените неусогласености и слабости во работењето на Банката;
- 30)ги разгледува записниците од непосредната теренска контрола и непосредната теренска инспекциска контрола на Народната банка, до Народната банка ги доставува записниците од седниците на Надзорниот одбор на кои се разгледуваат записниците од контролата и ги верификува приговорите на Банката на записниците од Народната банка;
- 31)го одобрува годишниот извештај за работењето на Банката и доставува писмено мислење по истиот до Собранието на Банката;
- 32)го разгледува извештајот на друштвото за ревизија и доставува писмено мислење по истиот до Собранието на акционери;
- 33)го усвојува Кодексот за корпоративно управување, со кој се уредуваат правилата за управување и за надзор на Банката;
- 34)го усвојува Етичкиот кодекс на Банката, преку кој ја промовира корпоративната култура и вредности на Банката;
- 35)го одобрува Деловникот за работа на Одборот за ревизија;
- 36)одлучува за отпис на побарувања над максималниот износ на поединечно незначајните побарувања;
- 37)одлучува за кредитна изложеност спрема поединечно лице и со него поврзаните лица во рамките на лимитите утврдени со актите на Банката;
- 38)одлучува за стекнување и располагање со имот врз основа на ненаплатени побарувања на Банката согласно актите на Банката;
- 39)ги разгледува извештаите за видот и износот на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања, преземените активности за нивна продажба и статусот на реализирање на плановите за продажба и/или промените во плановите за продажба, како и износот на продадените преземени средства;
- 40)го свикува Собранието на Банката помеѓу две годишни собранија, по сопствена иницијатива или по барање на акционери;
- 41)одлучува за формирање и укинување на организациони делови на Банката во земјата и во странство и за нивните овластувања;
- 42)формира одбори и комисии за извршување определени задачи, делегира одговорности за формирање на одбори и комисии и го одредува нивниот делокруг и начин на работа;
- 43)донесува деловник за својата работа и за работата на Управниот одбор;
- 44)го одобрува актот на Управниот одбор со кој се уредува застапувањето и потпишувањето на актите на Банката;
- 45)го разгледува извештајот за трансакции со поврзани лица со Банката;

- 46) ги одобрува стратегиските интерни акти за преземање и управување со ризици и го следи нивното спроведување;
- 47) ја оценува адекватноста на донесените стратегиски интерни акти и политики за управување со ризици најмалку еднаш годишно;
- 48) ги разгледува извештаите за профилот на ризичност на Банката;
- 49) ги одобрува лимитите на изложеност на одделни видови ризици;
- 50) ја одобрува политиката за објавување на извештаи и податоци од страна на Банката;
- 51) ја усвојува политиката со која се определува начинот на управување со ризикот од неусогласеност и спроведување на контролата на усогласеноста на работењето на Банката со прописите;
- 52) на годишно ниво ја ревидира стратегијата за управување со ризици, политиките за управување со ризици на Банката и политиката за користењето услуги од надворешни лица;
- 53) одлучува за други прашања во согласност со законот, со овој Статут и со други прописи.

Член 58

Надзорниот одбор најмалку еднаш годишно врши оценка на сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно и за тоа го известува Собранието на Банката.

Надзорниот одбор врши оценка на соодветноста на кандидатот за член, односно на членот на Надзорниот одбор, којашто вклучува поединечна оценка на соодветноста на кандидатот за член, односно на членот на Надзорниот одбор, и колективна оценка на соодветноста на членот на Надзорниот одбор заедно со другите членови на Надзорниот одбор на Банката.

Оцената за соодветноста се врши:

1. пред секое именување нов член на Надзорниот одбор;
2. пред повторно именување постоен член на Надзорниот одбор;
3. еднаш годишно, согласно со закон.

По исклучок на точките 1 и 2 од претходниот став, оцената на соодветноста може да се изврши и по именувањето на членот на Надзорниот одбор од Собранието на Банката, но најдоцна во рок од еден месец по неговото именување, но пред добивање на согласноста од гувернерот на Народната банка. Покрај случаите од претходниот став, колективната оценка се врши и доколку има значајни промени во деловниот модел на Банката.

Член 59

Подетални одредби за составот, делокругот на надлежности и одговорности, начинот на работење и за оцената на соодветноста на членовите на Надзорниот одбор на Банката подетално се регулираат со Деловникот за работа на Надзорниот одбор на Банката и со Политиката за начинот на избор, следење на работењето и на разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и на Управниот одбор.

Член 60

Членовите на Надзорниот одбор имаат исти права и обврски.

Работите ги вршат заедно, според овластувањата определени со закон и со овој Статут.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Од редот на своите членови, Надзорниот одбор на Банката формира помошни одбори кои му помагаат при спроведувањето на дел од неговите надлежности.

2.3. Фреквенција на состанување, свикување и одржување на седници, начин на донесување одлуки, кворум за работа и за одлучување, записници

Член 61

Надзорниот одбор одлучува на седници.

Надзорниот одбор се состанува најмалку еднаш квартално.

Седниците на Надзорниот одбор, по правило, ги свикува претседателот на Надзорниот одбор на Банката, а во негово отсуство, заменикот на претседателот.

Надзорниот одбор задолжително се свикува на барање на една третина од членовите на Надзорниот или на Управниот одбор.

Со поканата за седницата, на членовите на Надзорниот одбор и на другите поканети лица им се доставува дневниот ред со материјалите за односните точки, и тоа најдоцна 7 дена пред одржувањето на седницата.

Надзорниот одбор одржува седница и донесува полноважни одлуки ако се присутни повеќе од половината од вкупниот број членови на Надзорниот одбор.

За присутни на седницата се сметаат и членовите кои користат конференциска, телефонска врска или друга аудио и визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои учествуваат на така организираната седница можат да се слушаат, да се гледаат и да разговараат еден со друг. Учество на ваквите седници се смета за присуство и лично учество на лицата кои се вклучени на овој начин. Учество на седницата се запишува во записникот на Надзорниот одбор кој го потпишуваат сите членови што учествувале на седницата организирана на ваков начин.

На седницата можат да бидат поканети и други лица за кои ќе одлучи Надзорниот одбор на Банката, без право на глас.

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на седница за што сите членови на Одборот даваат согласност за одлуката која се донесува без одржување на седница. Давањето на согласноста се врши со своерачен потпис или со потпис испратен по факс или по електронски пат на предлогот на одлуката.

Седницата на Надзорниот одбор ја отвора и со неа раководи претседателот, а во негово отсуство тоа го прави заменикот на претседателот.

Надзорниот одбор полноважно расправа и одлучува ако на седницата се присутни мнозинство од вкупниот број членови. Надзорниот одбор ги донесува одлуките со мнозинство гласови од вкупниот број членови. Во случај на поделба на гласовите, одлучувачки е гласот на претседателот, а во негово отсуство, оној на заменикот на претседателот.

Со Деловникот за работа, Надзорниот одбор подетално ги уредува начинот на свикување на седниците, начинот на работа, постапката за одлучување, како и своите одговорности и овластувања.

3. ОДБОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

3.1. Состав, мандат и услови за именување

Член 62

Одборот за управување со ризици во Банката се состои од 5 (пет) члена, кои ги именува Надзорниот одбор на Банката.

Одборот за управување со ризици на Банката го сочинуваат:

- членот на Управниот одбор кој раководи со Секторот за управување со ризици, како претседател на Одборот;
- директорот на Секторот за финансии и контролинг, како заменик на претседателот на Одборот;
- директорот на Секторот за правни работи и усогласеност;
- раководителот на Дирекцијата за управување со кредитни ризици и
- раководителот на Дирекцијата за мониторинг и наплата.

Членовите на Одборот за управување со ризици се избираат од редот на лицата со посебни права и одговорности кои се вработени во Банката.

Со одлуката за назначување членови на Одборот за управување со ризици можат да се назначат и заменици на членовите од редот на лицата со посебни права и одговорности кои ги заменуваат членовите во нивно отсуство.

Еден од членовите на Управниот одбор на Банката задолжително е член на Одборот за управување со ризици.

Членовите на Одборот за управување со ризици, покрај условите предвидени со закон, задолжително треба да имаат искуство во областа на финансиите или банкарството од најмалку 3 години, да имаат познавање за работењето на Банката, нејзините производи и услуги и да имаат познавање за ризиците на кои е изложена Банката.

Мандатот на членовите на Одборот за управување со ризици трае четири години.

На член на Одборот за управување со ризици, членството во Одборот може да му престане и пред истекот на мандатот во следните случаи:

- на негово барање;
- во случаи определени со закон;
- со отповикување од страна на Надзорниот одбор на Банката.

3.2. Надлежности и одговорности

Член 63

Одборот за управување со ризици ги врши следните работи:

- 1) перманентно го следи и оценува степенот на ризичност на Банката и го утврдува прифатливото ниво на изложеност на ризици, со цел да се минимизираат загубите од изложеност на Банката на ризик;

Статут на Охридска банка АД Скопје

- 2) воспоставува политики за управување со ризици и ја следи нивната примена;
- 3) ги следи прописите на Народна банка, кои се однесуваат на управувањето со ризици, и усогласеноста на Банката со овие прописи;
- 4) врши оценка на системите на управување со ризиците во Банката.
- 5) утврдува краткорочни и долгорочни стратегии за управување со одделните видови ризици на кои е изложена Банката.
- 6) ги анализира извештаите за изложеноста на Банката на ризик, изработени од службите во Банката кои вршат оценка на ризиците, и предлага стратегии, мерки и инструменти за заштита од ризици.
- 7) ги воспоставува процедурите и начинот на вршење на стрес-тестирање
- 8) ја воспоставува политиката за користење на услуги од надворешни лица
- 9) ја следи ефикасноста на функционирањето на системите на внатрешна контрола во управувањето со ризици;
- 10) ги анализира ефектите од управувањето со ризиците врз перформансите на Банката;
- 11) ги анализира ефектите од предложените стратегии за управување со ризици, како и предложените стратегии, мерки и инструменти за заштита од ризици,
- 12) ја оценува усогласеноста на цените на производите и услугите што ги нуди Банката со нивото на преземен ризик, во согласност со деловната политика и развојниот план на Банката.
- 13) квартално го известува Надзорниот одбор за промените во ризичните позиции на Банката, промените во стратегијата за управување со ризици, ефектите од управувањето со ризиците врз перформансите на Банката, како и преземените мерки и инструменти за заштита од ризиците и ефектите од истите, и
- 14) одобрува изложеност спрема лице од над 10% до 20% од сопствените средства на Банката.
- 15) најмалку еднаш квартално ги разгледува трансакциите со поврзаните лица со Банката за што доставува извештај до Надзорниот одбор
- 16) го следи спроведувањето на политиката за сигурност на информативниот систем и ги идентификува случаите кога е потребно нејзино ревидирање
- 17) врши оценка на воспоставениот процес на управување со сигурност на информативниот систем
- 18) го анализира извештајот за извршената процена на ризиците за информативната сигурност и ги следи активностите кои се преземаат во врска со управувањето со сигурноста на информативниот систем
- 19) ги разгледува извештаите за недвижниот имот во функција на Банката, извештаите за резултатите од спроведените огласи за продажба на имотот на Банката, како и извештаите за управување со имотот на Банката
- 20) ги разгледува и ги анализира извештаите за текот и стадиумот на правните постапки, согласно политиките за управување со правниот ризик

21)врши други активности согласно со законската, подзаконската регулатива и интерните акти на Банката.

Одборот за управување со ризици, на месечна основа, ги разгледува резервациите со вклучено нето-чинење на ризикот, извештајот за финансискиот резултат и извештајот од одговорното лице за усогласеност со прописите.

Одборот за управување со ризици, на квартална основа, ги разгледува сите извештаи поднесени од одборите во ОБ, финансискиот извештај со компаративна анализа на реализираното со проекциите во буџетот и со планот на ОБ, наплатата на проблематичните кредити, информациите за судски постапки, за оперативениот ризик, за спречувањето на перењето пари.

Одборот за управување со ризици за својата работа доставува извештај до Надзорниот одбор најмалку еднаш квартално.

Одборот за управување со ризици најмалку еднаш годишно врши оценка на сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно и ја доставува до Надзорниот одбор.

3.3. Фреквенција на состанување, свикување и одржување на седници, начин на донесување одлуки, кворум за работа и за одлучување, записници

Член 64

Одборот за управување со ризици се состанува најмалку еднаш неделно.

Одборот за управување со ризици полноважно расправа и одлучува ако на седницата се присутни мнозинството од вкупниот број членови.

Во случај на поделба на гласовите, одлучувачки е гласот на претседателот, а во негово отсуство, оној на заменикот на претседателот.

Членовите на Одборот за управување со ризици можат да учествуваат и одлучуваат на седница организирана со користење на конференциска, телефонска врска или со користење на друга аудио или визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои што учествуваат на така организираниот состанок може да се слушаат, да се гледаат и да разговараат еден со друг.

Одборот за управување со ризици донесува одлуки со мнозинство од вкупниот број членови на Одборот.

За работата на Одборот за управување со ризици се води записник, кој се усвојува на првата наредна седница на Одборот.

Одборот за управување со ризици може да одлучува и без одржување на седница ако сите членови на Одборот дадат писмена согласност на актот кој се донесува со своерачен потпис, со потпис испратен по факс или по електронски пат. За сите акти донесени со писмена согласност на членовите на Одборот се изготвува записник.

Подеталните одредби за составот, делокругот на надлежности и на одговорности, начинот на работење и за оцената на соодветноста на членовите на Одборот за управување со ризици на Банката подетално се регулираат со Деловникот за работа на Одборот за управување со ризици на Банката и со политиката за начинот на избор, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и на Управниот одбор.

Деловникот за работа на Одборот за управување со ризици го донесува Надзорниот одбор на Банката.

4. ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈА

4.1. Состав, мандат и услови за именување

Член 65

Одборот за ревизија се состои од 6 (шест) члена.

Членовите на Одборот за ревизија ги именува Надзорниот одбор на Банката со мандат од 4 години.

Мнозинството членови на Одборот за ревизија, и тоа 4 (четири) члена, се избираат од редот на членовите на Надзорниот одбор, а преостанатите, односно 2 (два) члена, се независни.

Најмалку еден член на Одборот за ревизија мора да биде овластен ревизор.

Вработен во друштвото за ревизија определено од Банката не може да биде член на Одборот за ревизија.

Членовите на Одборот за ревизија од своите редови избираат претседател, кој е одговорен за организација на работата на Одборот за ревизија, и заменик на претседателот.

Покрај условите што треба да ги исполнуваат лицата со посебни права и овластувања, членовите на Одборот за ревизија треба да имаат соодветно високо образование и познавање на прописите од областа на банкарството, како и познавања за работењето на Банката, за нејзините производи, ризиците на кои е изложена таа, системите за внатрешна контрола и политиките за управување со ризици на Банката и за сметководството и ревизијата.

4.2. Надлежности и одговорности

Член 66

Одборот за ревизија ги врши следните работи:

- 1) ги разгледува финансиските извештаи на Банката и се грижи за точноста и транспарентноста на објавените финансиски информации, за работењето на Банката во согласност со прописите за сметководство и меѓународните сметководствени стандарди,
- 2) ги разгледува и оценува системите за внатрешна контрола;
- 3) ја следи работата и ја оценува ефикасноста на внатрешна ревизија;
- 4) го следи процесот на ревизија на Банката и ја оценува работата на друштвото за ревизија;
- 5) ги донесува сметководствените политики на Банката;
- 6) ја следи усогласеноста на работењето на Банката со прописите што се однесуваат на сметководствените стандарди и финансиските извештаи;
- 7) одржува состаноци со Управниот одбор, внатрешна ревизија и друштвото за ревизија во врска со утврдени неусогласености со прописите и слабостите на Банката;
- 8) ги разгледува извештаите на Одборот за управување со ризици,
- 9) предлага назначување на друштво за ревизија и раскинување на склучен договор со друштво за ревизија;

- 10) најмалку еднаш во три месеци го известува Надзорниот одбор на Банката за својата работа;
- 11) дава мислење по прашања поставени од страна на Надзорниот одбор
- 12) најмалку еднаш годишно врши оценка на сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно.

Одборот за ревизија поднесува полугодишен и годишен извештај за својата работа до Надзорниот одбор на Банката, во кој е содржана оцената за сопствената работа.

На членовите на Одборот за ревизија им припаѓа право на надомест за учество и работа на седниците во висина која е одредена со одлука на Собранието.

4.3. Фреквенција на состанување, свикување и одржување на седници, начин на донесување одлуки, кворум за работа и за одлучување, записници

Член 67

Одборот за ревизија работи и одлучува на седници.

Седниците на Одборот за ревизија ги свикува претседателот, а во негово отуство тоа го прави заменикот на претседателот, и тоа најмалку еднаш на секои три месеци или почесто, на барање на Надзорниот одбор.

Одборот за ревизија може да одржи седница и да донесува полноважни одлуки ако се присутни мнозинство од вкупниот број членови на Одборот за ревизија.

За присутни на Седницата се сметаат и членовите кои користат конференциска, телефонска врска или друга аудио и визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои учествуваат на така организираната седница можат да се слушаат, да се гледаат и да разговараат еден со друг. Учеството на ваквите седници се смета за присуство и лично учество на лицата кои се вклучени на овој начин.

Одборот за ревизија може да одлучува и без одржување на седница, за што сите членови на Одборот даваат согласност за одлуката која се донесува без одржување на седница. Давањето на согласноста се врши со своерачен потпис или со потпис испратен по факс или по електронски пат на предлогот на одлуката. За сите акти донесени со писмена согласност на членовите на Одборот се изготвува записник.

Одборот за ревизија на Банката на својата седница одлучува во форма на одлуки, препораки, ставови, мислења, заклучоци.

Одлуката, заклучокот, мислењето, ставовите и препораката се смета дека се донесени ако за нив гласале мнозинството од вкупниот број членови на Одборот за ревизија.

Во случај на изедначен број гласови, гласот на претседателот на Одборот за ревизија се смета за одлучувачки, а во негово отсуство, оној на заменикот на претседателот.

Одлуката, заклучоците, мислењето, ставовите и препораките што ги донесува Одборот за ревизија ги потпишува претседателот на Одборот за ревизија, а во негово отсуство, заменикот на претседателот.

За работата на Одборот за ревизија се изготвува записник, кој се усвојува на првата наредна седница на Одборот.

Член 67-а

Подеталните одредби за составот, делокругот на надлежности и одговорности и за начинот на работење на Одборот за ревизија на Банката подетално се регулираат со Деловникот за работа на Одборот за ревизија на Банката и со политиката за начинот на избор, следење на работењето и на разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и на Управниот одбор.

5. УПРАВЕН ОДБОР

5.1. Состав, мандат и услови за именување

Член 68

Управниот одбор е орган кој ја претставува и ја застапува Банката и раководи со нејзиното работење.

Надзорниот одбор на Банката ги именува членовите на Управниот одбор со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Надзорниот одбор и тие стапуваат на функциите по добивање претходна согласност од НБРСМ.

Со членовите на Управниот одбор се склучуваат менаџерски договори, со кои подетално се утврдуваат работните активности, правата, обврските, висината на примањата и на надоместоците по сите основи, премијата за лично осигурување и други релевантни прашања.

Управниот одбор на Банката се состои од 2 (два) члена, при што членовите се подеднакво одговорни за работењето на Банката и за обврските што ги презема таа, а надлежностите на членовите подетално се дефинирани и распределени.

Со одлука на Надзорниот одбор на Банката се определуваат членовите и претседателот на Управниот одбор на Банката. Претседателот на Управниот одбор ги надгледува и ги координира активностите на Управниот одбор и целокупното работење на Банката.

Мандатот на членовите на Управниот одбор е 4 (четири) години, со можност за реизбор.

Членот на Управниот одбор на Банката задолжително треба да има соодветно високо образование и познавање на прописите од областа на банкарството и на финансиите, 6 години успешно работно искуство од областа на финансиите или на банкарството или 3 години работно искуство како лице со посебни права и одговорности во банка, со активности соодветни на оние на Банката.

Членовите на Управниот одбор треба да поседуваат стручни знаења и искуство потребни за независно управување на Банката, а особено за разбирање на активностите што ги врши Банката и на материјалните ризици на кои е изложена таа, во согласност со правилата за корпоративно управување пропишани од страна на Народната банка.

Членовите на Управниот одбор мора да се во постојан работен однос во Банката и барем еден од членовите мора да го познава македонскиот јазик и

Статут на Охридска банка АД Скопје

неговото кирилско писмо и да има постојано живеалиште во Република Северна Македонија.

Член на Управниот одбор на Банката не може да биде лице кое не е во согласност со предусловите и/или со ограничувањата за лица со посебни права и одговорности дефинирани во Законот за банките.

Оцената на соодветноста на кандидатот за член, односно на членот на Управниот одбор ја врши Надзорниот одбор на Банката во согласност со важечката политика за начинот на избор, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и на Управниот одбор.

Оцената на соодветноста се врши најмалку:

1. пред секое именување нов член на Управниот одбор;
2. пред повторно именување постоен член на Управниот одбор;
3. во случај на значајни промени во деловниот модел на Банката.

Претседателот на Управниот одбор ја претставува Банката.

Претседателот на Управниот одбор ги надгледува и ги координира активностите на Управниот одбор и целокупното работење на Банката

За време на отсуство на претседателот на Управниот одбор од каква било причина, Банката ја претставува другиот член на Управниот одбор.

Во отсуство на членовите на Управниот одбор, Банката ја претставува лице со посебни права и одговорности што ќе биде определено со посебна одлука од Управниот одбор.

Во однос на трети лица, во зависност од проблематиката и од барањата за застапување, Банката е застапувана од:

- претседателот на Управниот одбор самостојно;
- претседателот и од член на Управниот одбор;
- член на Управниот одбор самостојно.

Застапувањето и потпишувањето на актите подетално се уредува со посебен акт на Управниот одбор одобрен од страна на Надзорниот одбор. Со посебен акт на Управниот одбор одобрен од страна на Надзорниот одбор на Банката подетално се уредува кои акти ги потпишуваат одделно претседателот на Управниот одбор и неговите членови, а кои акти ги потпишуваат заедно.

На член на Управниот одбор членството во Управниот одбор може да му престане и пред истекот на мандатот во следните случаи:

- по негово барање;
- по сила на закон и
- со отповикување од страна на Надзорниот одбор.

Доколку бројот на членовите на Управниот одбор на Банката се намали под пропишаниот со Законот за банки, Надзорниот одбор од своите редови именува вршител или вршители на должноста член(ови) на Управниот одбор.

Вршителите на должност член на Управен одбор се предмет на упис во Трговскиот регистар.

Членот од Надзорниот одбор кој е именуван за вршител на должност член на Управниот одбор, во периодот на извршувањето на оваа должност не може да

Статут на Охридска банка АД Скопје

учествува во донесувањето на одлуките што се во надлежност на Надзорниот одбор.

5.2. Надлежности и одговорности

Член 69

Управниот одбор на Банката ги врши следниве работи:

- 1) Управува со Банката,
- 2) Ја застапува Банката,
- 3) Ги извршува одлуките на Собранието и на Надзорниот одбор на Банката, односно се грижи за нивното спроведување,
- 4) Покренува иницијативи и дава предлози за унапредување на работењето на Банката;
- 5) Ги именува и разрешува лицата со посебни права и одговорности во согласност со одредбите од Законот и Статутот на Банката;
- 6) Изготвува деловна политика и развоен план на Банката;
- 7) Изготвува финансиски план на Банката;
- 8) Изготвува политика на сигурност на информативниот систем на Банката;
- 9) Изготвува годишен извештај за работењето на Банката и го доставува до Надзорниот одбор;
- 10) Изготвува Етички кодекс на Банката;
- 11) именува лице односно го организира организациониот дел за контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите;
- 12) одлучува за купување, продажба и закуп на основни средства на Банката и одобрување средства за други работи најмногу до 5% од сопствените средства на Банката;
- 13) формира пописни комисии за попис на средства и извори на средства, комисија за расходување и оттуѓување на основни средства и ситен инвентар, а по потреба формира и други комисии и работни тела за обавување на одредени работи и ги именува нивните членови;
- 14) утврдува предлози на одлуки и други акти за кои одлучува Надзорниот одбор на Банката, со посебен осврт на политиките, стратегиите и системите за управување со ризици во соработка со Одборот за управување со ризици;
- 15) се грижи за информирањето на акционерите на Банката;
- 16) донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работните места;
- 17) донесува општи и поединечни акти на Банката и упатства од негова надлежност;
- 18) одлучува за распределба на средствата за спонзорство, реклами, пропаганда и репрезентација;
- 19) по потреба склучува Колективен договор со Синдикатот на Банката;
- 20) одлучува за отпис на побарувања до максималниот износ на поединечно незначајните побарувања определени со одлука донесена од страна на Надзорниот одбор, како и отписи предвидени како задолжителни со законски и подзаконски акти;
- 21) донесува политика за начинот на избор, следење на работењето и на разрешувањето на останатите лица со посебни права и одговорности и

22) Одлучува за други прашања од значење за работењето на Банката, освен за оние кои се во исклучителна надлежност на Собранието и на Надзорниот одбор.

Заради рационалност, ефикасност и навременост во извршувањето на работите, членовите на Управниот одбор можат да одлучуваат, односно да решаваат поединечно, односно секој во делот за кој е одговорен.

Со одлука на Надзорниот одбор се врши поделба на надлежностите помеѓу претседателот и другите членови на Управниот одбор на Банката по одделни сегменти од работењето на Банката на следниов начин:

- Претседателот на Управниот одбор е надлежен за:
 - Секторот комерција, во чиј состав спаѓаат следните организациски единици: Дирекцијата за корпоративно банкарство и МСП, Дирекцијата за кредитна анализа, Дирекцијата за тргување и пазари на капитал, Дирекцијата продажна мрежа и Дирекцијата за маркетинг.
 - Секторот финансии и контролинг, во чиј состав спаѓаат следните организациски единици: Дирекцијата за менаџерска контрола и АЛМ, Дирекцијата за ликвидност и Дирекцијата за сметководство и даноци.
 - Секторот за правни работи и усогласеност, во чиј состав спаѓаат следните организациски единици: Дирекцијата за спречување перење пари и финансирање тероризам, Службата за правни работи и Службата за усогласеност.
 - Дирекцијата за човечки ресурси.
- Другиот член на Управниот одбор е надлежен за:
 - Секторот за управување со ризици, во чиј состав спаѓаат следните организациски единици: Дирекцијата за управување со кредитни ризици и Дирекцијата за мониторинг и наплата.
 - Секторот операции, во чиј состав спаѓаат следните организациски единици: Дирекцијата за поддршка на работењето, Дирекцијата за информатичка технологија, Дирекцијата за мултиканална поддршка на банкарското работење, Дирекцијата за проекти и организација и Дирекцијата за општи ресурси.

Член 70

Управниот одбор на Банката е одговорен за:

1. Обезбедување услови за работењето на Банката во согласност со прописите;
2. Управување и следење на ризиците на кои е изложена Банката во работењето;
3. Постигнување и одржување на адекватно ниво на сопствени средства;
4. Функционирање на системот за внатрешна контрола во сите области на работење на Банката;
5. Непречено работење на дирекцијата за внатрешна ревизија на Банката, односно осигурува дека Дирекцијата за внатрешна ревизија има пристап до документацијата и до вработените во Банката со цел за непречено спроведување на нејзините активности;

Статут на Охридска банка АД Скопје

6. Непречено работење на лицето, односно на Службата за контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите;
7. Донесување и спроведување политика за начинот на избор, следење на работењето и на разрешување на лица со посебни права и одговорности, освен за членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и Управниот одбор.
8. Водење на трговските и другите книги и деловната документација на Банката за изработка на финансиски и други извештаи во согласност со прописите за сметководство и сметководствени стандарди,
9. Навремено и точно финансиско известување,
10. Редовност и точност на извештаите што се доставуваат до Народна банка во согласност со закон и со прописите донесени врз основа на закон и
11. Спроведување на мерките изречени на Банката од страна на гувернерот.

Управниот одбор на Банката за својата работа одговара пред Надзорниот одбор.

Управниот одбор го известува Надзорниот одбор за своето работење најмалку еднаш квартално.

Управниот одбор е должен веднаш да го извести Надзорниот одбор за:

- влошена ликвидност или солвентност на Банката,
- постоење основа за укинување на дозволата за основање и работење или за забрана за извршување на одредена финансиска активност, во согласност со Законот,
- намалување на сопствените средства под пропишаното ниво во согласност со Законот,
- наодите на Супервизијата и надзорот на Народната банка и
- наодите на Управата за јавни приходи и други контролни органи.

Во случаите од ставот 4, алинеи 1, 2 и 3 од овој член, Надзорниот одбор на Банката е должен веднаш да ја извести Народната банка.

За наодот од ставот 4, алинеја 5, Надзорниот одбор на Банката е должен веднаш да ја извести Народната банка доколку наодите имаат значително влијание врз финансиската состојба на Банката.

Член на Управен одбор е должен веднаш да го извести Надзорниот одбор ако тој или со него поврзани лица стекнат контрола во друго правно лице.

Управниот одбор е должен редовно да го информира Надзорниот одбор за сите активности и промени во работењето коишто се значајни за надлежностите на Надзорниот одбор, и тоа:

- 1) промени во управувањето со ризиците;
- 2) промени во солвентната и ликвидносната позиција на Банката и нејзината финансиска состојба;
- 3) надминување на лимитите на изложеност и неусогласеност на работењето со прописите;
- 4) слабости во системот на внатрешна контрола и во начинот на функционирање на функциите на контрола;
- 5) случаи коишто можат да предизвикаат непочитување или неусогласеност со законските или регулаторните барања;
- 6) случаи поврзани со заштитеното пријавување од страна на укажувач во Банката.

5.3. Фреквенција на состанување, свикување и одржување на седници, начин на донесување одлуки, кворум за работа и за одлучување, записници

Член 71

Управниот одбор одлучува на седница.

Управниот одбор се состанува најмалку еднаш месечно, а по потреба може и почесто.

Управниот одбор може да одржи седница и да донесува полноважни одлуки ако се присутни двата члена на Управниот одбор.

Членовите на Управниот одбор можат да учествуваат и одлучуваат на седница организирана со користење на конференциска, телефонска врска или со користење на друга аудио или визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои учествуваат на така организираната седница можат да се слушаат, да се гледаат и да разговараат еден со друг и без одржување на седница преку давање писмена согласност на одлуките кои што се донесуваат. Давањето на согласност може да биде извршено со своерачен потпис или со потпис испратен по факс или по електронски пат на предлог-одлуката. Одлуките се сметаат за донесени ако сите членови на Управниот одбор дадат писмена согласност на предлог – одлуката која се донесува.

За работата на Управниот одбор на седници, во рок од 3 дена од одржувањето на седницата се изготвува записник, кој го потпишуваат двата члена на Управниот одбор.

Управниот одбор на Банката за одредени работи што се поврзани со секојдневното тековно работење на Банката, во рамките на предметот на работењето на Банката и на актите донесени од страна на органите на Банката, може да овласти да ја застапуваат и во име на Банката да потпишуваат лица со посебни права и одговорности и други стручни лица вработени во Банката.

Овластените лица од претходниот став на овој член не можат да ги пренесат дадените овластувања на други вработени без согласност на Управниот одбор.

Управниот одбор донесува решенија, инструкции и други акти за начинот на потпишување, на парафирање на актите и на овластувањата за потпишување на актите.

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени доколку за нив гласале двата члена на Управниот одбор.

Одлуките што ги донесува Управниот одбор ги потпишува претседателот на Управниот одбор.

Подеталните одредби за составот, делокругот на надлежности и одговорности, начинот на работење и за оцената на соодветноста на членовите на Управниот одбор на Банката подетално се регулираат со Деловникот за работа на Управниот одбор на Банката и со Политиката за начинот на избор, следење на работењето и на разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и на Управниот одбор.

6. ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ

Член 72

Лица со посебни права и одговорности во Банката се:

- членовите на Надзорниот одбор на Банката;
- членовите на Управниот одбор на Банката;
- членовите на Одборот за ревизија;
- членовите на Одборот за управување со ризици и
- останати лица со посебни права и одговорности.

Лица со посебни права и одговорности за кои, во согласност со важечката регулатива, е потребна претходна согласност од НБРСМ не можат да бидат назначени од соодветниот орган кој ги назначува без обезбедување на ваквата согласност. Останати лица со посебни права и одговорности се лица со посебни права и одговорности кои ги водат и извршуваат работите и задачите поврзани со секојдневното работење на Банката во рамките на организациската поставеност на Банката, законските прописи и актите донесени од соодветните органи.

Мандатот, надлежностите, правата, одговорностите и условите за именување на останатите лица со посебни права и одговорности се утврдуваат со посебен акт донесен од страна на Управниот одбор на Банката. Мандатот, надлежности, права и одговорности на одговорното лице на организациониот дел одговорен за спроведување на функцијата внатрешна ревизија ги уредува Надзорниот одбор на Банката.

Останатите лица со посебни права и одговорности, правата од работен однос ги остваруваат според договор за уредување на односите, склучен помеѓу Управниот одбор и лицето со посебни права и одговорности согласно со закон. Мандатот на останатите лица со посебни права и одговорности назначени од страна на Управниот одбор може да биде 1, 2, 3 или 4 години согласно одлуката за именување, со можност за повторно назначување.

Лицата со посебни права и одговорности во Банката задолжително треба да имаат соодветно високо образование и познавање на прописите од областа на банкарството и/или финансиите, да ги познаваат правилата за добро корпоративно управување и да имаат соодветно искуство кое обезбедува сигурно и стабилно управување со Банката.

Лице со посебни права и одговорности не може да биде:

- 1) член на Советот на Народната банка;
- 2) вработено во Народната банка;
- 3) на кое му е изречена прекршочна санкција, или казна забрана за вршење професија, дејност или должност;
- 4) кое не поседува репутација со што може да биде загрошено сигурното и стабилното работење на банката;
- 5) кое не ги почитува одредбите од Законот за банки и прописите донесени врз основа на овој закон и/или не ги спроведувало или не ги спроведува и/или постапувало или постапува спротивно на мерките изречени од гувернерот, со што биле или се загромени сигурноста и стабилноста на банката;

- 6) член на надзорен одбор, одбор за управување со ризици, одбор за ревизија и управен одбор на друга банка или вработен во друга банка или
- 7) кое извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во банка или друго правно лице во кое била воведена администрација или над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка, освен доколку недвосмислено, врз основа на расположливите документи и податоци се утврди дека лицето не придонело за настанување на условите за воведување на администрација, стечајна или ликвидациона постапка или функцијата ја вршело непосредно пред или по настанување на причините кои довеле до воведување на администрација, отворање на стечај или спроведување на ликвидациона постапка.

За лице кое не поседува репутација ќе се смета и лице кое е осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека траат правните последици од пресудата.

За член на управен одбор на банка ќе се смета дека не поседува репутација и кога има соработник во однос на кој постојат околностите од претходниот став на овој член.

Член на управен одбор може во исто време да биде и член на најмногу два органи на надзор, односно неизвршен член на одбор на директори во најмногу две небанкарски финансиски институции или нефинансиски институции.

Член на надзорен одбор може во исто време да биде и:

- член на еден орган на управување и на еден орган на надзор, односно да извршува една функција на извршен и една функција на неизвршен член на одбор на директори во небанкарски финансиски институции или нефинансиски институции или
- член на три органи на надзор, односно да извршува три функции на неизвршен член на одбор на директори на небанкарски финансиски институции или нефинансиски институции.

Член на управен одбор на банка не може да биде и лице кое е управител, член на управен одбор или извршен член на одбор на директори во кое било домашно или странско трговско друштво.

Ограничувањата од ставовите 9, 10 и 11 на овој член не се однесуваат на членство во:

- 1) органи на непрофитни организации на волонтерска основа, без надоместок, и
- 2) во органи на трговски друштва кои припаѓаат на иста банкарска група во Република Северна Македонија или во странство.

Во случаите кога банката, како дел од банкарска група, спроведува политики на групата, членовите на надзорниот и/или управниот одбор треба да обезбедат тие политики да се соодветни за банката и се во согласност со законите на Република Северна Македонија и стандардите на Народната банка.

Член 73

Надзорниот одбор на Банката и членовите на Управниот одбор на Банката, по именувањето, склучуваат договор со кој ги регулираат правата, обврските и одговорностите на членовите на Управниот одбор што произлегуваат од вршењето на функцијата и од работниот однос (менаџерски договор).

Член 74

Доколку лицата со посебни права и одговорности утврдат дека одлуката на органите на Банката е спротивна на закон или на друг пропис донесен врз основа на закон или дека според својата содржина е таква што може да ја загрози ликвидноста на Банката и нејзината стабилност и сигурност, должни се за ова писмено да ги известат Надзорниот одбор и Народната банка.

Член 75

Останати лица со посебни права и одговорности во Банката се:

- 1) директорите на секторите во Банката;
- 2) раководителот на Дирекцијата за внатрешна ревизија;
- 3) раководителот на Дирекцијата за управување со кредитни ризици и
- 4) раководителот на Дирекцијата за мониторинг и наплата.

Останатите лица со посебни права и одговорности во Банката, освен лицата за кои е посебно уредено со закон и со овој Статут, ги именува и ги разрешува Управниот одбор на Банката.

На останатите лица со посебни права и одговорности во Банката, својството на лице со посебни права и одговорности им престанува и пред истекот на мандатот во следните случаи:

- по нивно барање;
- по сила на закон и
- со отповикување од страна на Управниот одбор на Банката.

Работните подрачја, правата и обврските и надлежностите на останатите лица со посебни права и одговорности, подетално се уредуваат со актот за внатрешна организација и систематизација на работните места и договорот за работа.

Останатите лица со посебни права и одговорности имаат овластување за целосно водење на работите и на работењето на организациските единици со кои управуваат, односно ги усогласуваат и ги координираат работите на вработените за чија активност и работење се задолжени.

Подетални одредби за начинот на избор, следење на работењето и на разрешување на другите лица со посебни права и одговорности се определуваат со посебна политика, која ја донесува Управниот одбор на Банката.

Член 76

Управниот одбор на Банката може да овласти други лица вработени во Банката да ја претставуваат и да ја застапуваат Банката за одредени работи, освен за оние што се во исклучива надлежност на Управниот одбор на Банката.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Управниот одбор на Банката за одредени работи може да овласти Банката да ја застапуваат и други нејзини стручни работници.

Член 77

Со одлука на Управниот одбор на Банката се утврдуваат и овластувањата за потпишување поединечни акти на Банката. Лицата овластени со одлука на Управниот одбор на Банката, дадените овластувања не можат да ги пренесат на други лица без согласност на Управниот одбор.

7. ДИРЕКЦИЈА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА НА БАНКАТА

Член 78

Надзорниот одбор на Банката е должен да организира организациски дел за внатрешна ревизија како независна организациска единица во Банката.

Организациската поставеност, правата, одговорностите и односите со другите организациски единици во Банката, како и одговорноста и условите за назначување на одговорното лице за функцијата за внатрешна ревизија ги уредува Надзорниот одбор.

Внатрешната ревизија врши постојана и целосна контрола и ревизија на законитоста, правилноста и ажурноста на работењето на Банката преку:

- оцена на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола,
- процена на општата ефикасност на работењето на Банката,
- оцена на спроведувањето на политиките за управување со ризиците,
- оцена на поставеноста на информативниот систем,
- оцена на точноста и веродостојноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи (Трговски книги);
- проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето во согласност со прописите;
- следење на почитувањето на прописите, етичкиот кодекс, политиките и процедурите;
- оценка на системите за спречување на перење на пари;
- оценка на услугите што Банката ги добива од друштвата со помошни услуги на Банката.

Дирекцијата за внатрешна ревизија ги спроведува своите активности во согласност со принципите и стандардите за внатрешна ревизија, Етичкиот кодекс на Банката и со политиката и процедурите за работење на Дирекцијата.

Лицата во Дирекцијата за внатрешна ревизија се вработени во Банката и извршуваат работи само на Дирекцијата. Најмалку едно од лицата вработени во Дирекцијата е овластен ревизор.

Вработените во Банката се должни на лицата, односно на вработените во Дирекцијата за внатрешна ревизија да им овозможат увид во документацијата со која располагаат и да им ги дадат сите потребни информации.

Член 79

Дирекцијата за внатрешна ревизија изготвува годишен план за својата работа, кој го одобрува Надзорниот одбор.

Член 80

Дирекцијата за внатрешна ревизија е должна за своето работење да изработи полугодишен и годишен извештај и да ги достави до Надзорниот одбор, Управниот одбор и Одборот за ревизија на Банката.

Полугодишниот и годишниот извештај треба да содржат:

- опис на извршените ревизии на работењето на Банката;
- оцена на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;
- оцена на спроведувањето на мерките предложени од страна на Дирекцијата за внатрешна ревизија.

Годишниот извештај треба да содржи и:

- оцена за реализацијата на поставените цели со годишниот план за работа;
- оцена за планираното време за контрола и евентуалното отстапување;
- информации за извршени други активности.

Надзорниот одбор е должен да го достави годишниот извештај на Дирекцијата за внатрешна ревизија до Народната банка.

Член 81

Дирекцијата за внатрешна ревизија е должна веднаш да ги извести Надзорниот и Управниот одбор доколку во текот на контролата утврди:

- непочитување на стандардите за управување со ризици, поради што постои можност за нарушување на ликвидноста или солвентноста на Банката, и
- дека Управниот одбор не ги почитува прописите, општите акти и интерните процедури на Банката.

8. КОНТРОЛА НА УСОГЛАСЕНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО НА БАНКАТА СО ПРОПИСИТЕ

Член 82

Управниот одбор на Банката е должен да организира Служба за контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите.

Службата е одговорна за идентификација и следење на ризиците од неусогласеноста на работењето на Банката со прописите. Под ризик од неусогласеност со прописите се смета особено, но не исклучиво, ризикот од изречени мерки од страна на Народна банка, од финансиски загуби и репутациски ризик како последица на пропусти во усогласувањето на работењето на Банката со прописите.

Опфатот на контролата на усогласеноста на работењето на Банката со прописите се однесува најмалку на:

- следење на почитувањето на прописите коишто се однесуваат на работењето на Банката;

- идентификување и следење на ризиците од неусогласеност на работењето на Банката со прописите, вклучувајќи и следење на поплаките од клиентите на Банката;
- известување на Надзорниот и Управниот одбор за утврдените неусогласености во текот на работењето и за преземените активности за нивно надминување;
- советување на Надзорниот и Управниот одбор за прашања во врска со примената на прописите;
- навремено известување на членовите на Управниот одбор и на останатите вработени за измените и дополнувањата на прописите;
- оцена на потенцијалното влијание од промените во прописите врз работењето на Банката и врз нејзиното окружување;
- оцена на усогласеноста на новите производи, активности или системи во Банката со прописите;
- обука на вработените за начинот на примена на соодветните прописи во нивното секојдневно работење;
- давање насоки за правилна примена на прописите во форма на препораки, вклучително и препораки за измена на соодветните интерни акти, како и давање одговори на вработените за прашања поврзани со спроведувањето на прописите;
- исполнување други законски обврски (пр. активности за спречување на перење пари);
- соработка со други институции;
- редовно известување на Надзорниот и Управниот одбор на Банката, согласно со Законот за банките.

Вработените во Службата ги извршуваат единствено овие активности и се самостојни во извршувањето на работите од нивна надлежност.

Вработените во Банката се должни на вработените во Службата од ставот 1 да им овозможат увид во документацијата со која располагаат и да им ги дадат сите потребни информации.

Службата за усогласеност, за својата работа поднесува месечен извештај до Управниот одбор и полугодишен извештај до Надзорниот одбор.

9. ОНИТ - Одбор за надгледување на информативната технологија

Член 83

Надзорниот одбор на Банката формира Одбор за надгледување на информативната технологија (во понатамошниот текст: ОНИТ) како орган на Банката.

Одборот за надгледување на информативната технологија се состои од 9 члена.

Надзорниот одбор на Банката ги назначува членовите на ОНИТ. Членови на Одборот се:

- членот на Управниот одбор во чија надлежност е организацискиот дел – Сектор операции, како претседател на Одборот;
- директорот на организацискиот дел Сектор финансии и контролинг;
- директорот на организацискиот дел Сектор операции;
- одговорно лице на организацискиот дел Дирекција за информатичка технологија;

- одговорно лице на организацискиот дел Дирекција за проекти и организација;
- ОСИС;
- двајца претставници од Групацијата;
- претставник од внатрешната ревизија без право на глас.

Членовите на Одборот за надгледување на информативната технологија треба да имаат добри познавања од областа на информативната технологија, како и на процедурите и на упатствата за информативната технологија.

Мандатот на членовите на Одборот за надгледување на информативна технологија трае сè додека ги вршат активностите од работните позиции од ставот 3 на овој член.

Одборот за надгледување на информативната технологија работи на седници, кои се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш во кварталот, и доставува квартални извештаи до Управниот и до Надзорниот одбор.

Одборот за надгледување на информативната технологија полноважно расправа и одлучува ако на седницата се присутни мнозинството од вкупниот број членови на Одборот. Одборот за надгледување на информативната технологија одлучува со согласност од сите членови на Одборот.

Членовите на Одборот за надгледување на информативната технологија можат да учествуваат и одлучуваат на седница организирана со користење на конференциска, телефонска врска или со користење на друга аудио или визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои што учествуваат на така организираниот состанок можат да се слушаат, да се гледаат и да разговараат еден со друг. Седниците може да се одржуваат и по писмен пат преку електронска пошта, со писмена согласност од сите членови.

За работата на Одборот за надгледување на информативна технологија се изготвува записник, кој се усвојува на првата наредна седница.

Член 84

Одборот за надгледување на информативната технологија ги врши следните работи:

- доставува извештаи за статусот на Информативната технологија на Банката и за отворените прашања до Надзорниот одбор на Банката и до Управниот одбор на Банката;
- дава препораки на Надзорниот одбор и на Управниот одбор за стратегиите, политиките и поголемите расходи од областа на Информативната технологија кои ги одобрува Надзорниот одбор или Управниот одбор;
- обезбедува ефективно планирање на Информативната технологија и следење на капацитетот на системот на Информативна технологија и неговите перформанси;
- го набљудува развојот на стратешките планови на Информативна технологија;
- одобрува добавувачи во однос на Информативната технологија и ја набљудува нивната финансиска состојба;
- ги одобрува и набљудува главните проекти, буџетот на Информативната технологија, приоритетите, стандардите, процедурите и перформансите на системот;
- врши координација на приоритетите помеѓу Дирекцијата за проекти и организација и Дирекција за информатичка технологија;

- ја набљудува адекватноста на ресурсите на Информативната технологија во смисла на луѓе, опрема, договори со добавувачи на услуги;
- набљудување на планирањето и стратегијата;
- набљудување на развојот и извршувањето на оперативните планови;
- одобрување на ангажирање на надворешни обезбедувачи на ИТ сервиси и набљудување на нивната финансиска состојба;
- разгледување на анализи на ризик на outsourcing добавувачи;
- набљудување на статусот на активните проекти поврзани со ИТ;
- разгледување на извештаите за пријави на инциденти и предлагање чекори со цел елиминирање или намалување на поголеми и почести инциденти;
- разгледување на вонредните извештаи од ОСИС.

Член 85

Поблиските одредби за работата на Одборот за надгледување на информативната технологија се утврдуваат со Деловникот за работа на Одборот за надгледување на информативна технологија, кој го донесува Надзорниот одбор на Банката.

10. КОМИСИЈА ЗА НАГРАДУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ

Член 86

Надзорниот одбор формира Комисија за наградување и именување како орган на Банката.

Комисијата за наградување и именување се состои од 3 (три) члена од редовите на Надзорниот одбор на Банката, кои се назначуваат и се разрешуваат со одлука на Надзорниот одбор.

Претседателот на Надзорниот одбор на Банката и најмалку еден независен член на Надзорниот одбор задолжително се членови на Комисијата за наградување и именување.

Мандатот на членовите на Комисијата за наградување и именување е во согласност со мандатот на соодветните членови во Надзорниот одбор на Банката.

Комисијата за наградување и именување работи на седници, кои се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Член 87

Комисијата за наградување и именување одлучува за прашањата во рамките на своите надлежности регулирани со применливата законска регулатива, Статутот на Банката, политиката за наградување, Кодексот на корпоративно управување и со други интерни акти на Банката кои се однесуваат на наградувањето и номинирањето членови на одбори.

Комисијата ги врши следните активности:

1. ја разгледува и редовно ја ажурира политиката за наградување;
2. дава предлози до соодветните органи за назначување и/или разрешување на членови на Надзорен одбор, Управен одбор и законски пропишаните одбори на Банката, дефинирајќи ги критериумите и правилата за назначување на тие членови;
3. дава претходно одобрение за наградувањата на Надзорниот и Управниот одбор на Банката, како и на лицата носители на контролни функции;

4. одлучува за други прашања во согласност со закон, Статут и останати правила и регулативи.

Поблиските одредби за работата на Комисијата за наградување и именување се утврдуваат со Деловникот за работа на Комисијата, кој е предмет на одобрување од страна на Надзорниот одбор на Банката.

11. СТРУЧНИ ТЕЛА

Член 88

Надзорниот одбор може да формира други одбори и комисии од редот на своите членови коишто му помагаат при спроведувањето на дел од неговите надлежности.

Надзорниот одбор за одделни прашања од делокругот на работењето на Банката може да формира консултативни тела при што членовите би биле од групацијата со задолжително учество на член/членови од вработените во Банката.

Управниот одбор за одделни прашања од делокругот на работењето на Банката може да формира: Колегиум на Управниот одбор, комисии, работни групи и други тела, составено од работниците на Банката.

Член 89

Надлежниот одбор со Одлука ги утврдува бројот, составот и надлежностите на стручните тела.

На седниците на стручните тела можат да бидат повикани и други раководни, стручни и други работници.

Стручните тела ги разгледуваат сите прашања од делокругот на Банката, за кои Управниот одбор смета дека треба да бидат разгледани.

12. СУДИР НА ИНТЕРЕСИ

Член 90

Лицата со посебни права и одговорности се должни редовно, на секои шест месеци, да дадат писмена изјава за постоење или непостоење судир на нивниот личен интерес со интересот на Банката.

Под личен интерес на лицата од ставот 1 на овој член се подразбираат и интересите на поврзаните лица со нив.

Судир на личниот интерес и интересот на Банката постои кога со донесувањето на одлуки, склучувањето на договори или вршење на други деловни активности се засега во материјалните или кој било друг вид деловни или семејни интереси на лицата од ставовите 1 и 2 на овој член.

Под остварување на материјален, деловен и семеен интерес се подразбира остварување на парична или друг вид на корист, директно или индиректно, за лицата од ставовите 1 и 2 на овој член.

Лицата од ставот 1 на овој член не смеат да пристапуваат при разгледување и донесување на одлуки, да склучуваат договори или да вршат други деловни активности доколку нивната објективност е доведена во прашање заради постоење судир меѓу нивниот личен интерес и интересот на Банката.

За постоење судир на интереси се дава писмена изјава и пред одржување на состанокот за разгледување и донесување на одлуки, склучување на договори или вршење на друга деловна активност.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Писмените изјави од ставовите 1 и 6 на овој член се доставуваат до Надзорниот одбор и до Управниот одбор на Банката и во неа се наведува основот од кој произлегува судирот меѓу личниот интерес и интересот на Банката.

Надзорниот и Управниот одбор го следат спроведувањето на политиката за избегнување судир на интересите.

Доколку лицето од ставот 1 на овој член премолчи постоење судир на интереси, Народна банка и друго лице кое има правен интерес до надлежниот суд, во согласност со закон, може да бара поништување на правната работа.

Член 91

Интересот се смета за материјален доколку членовите и лицата остваруваат материјална корист, односно деловни и семејни интереси или остваруваат материјална корист за друго правно лице во кое, директно или индиректно, се сопственици или остваруваат заеднички интерес или раководат со тоа правно лице.

Член 92

Доколку членовите и поврзаните лица дефинирани во овој дел (Судир на интереси) премолчат постоење на материјален интерес или судир на интереси во согласност со овие одредби, надлежниот суд на барање на Народната банка и на акционер на банката, може да го суспендира договорот или правната работа.

VI. СИСТЕМ НА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛА

Член 93

Надзорниот и Управниот одбор на Банката се должни да воспостават систем на внатрешна контрола којшто треба да обезбеди:

- ефикасно работење на Банката;
- работење на Банката во согласност со прописите;
- соодветно идентификување, мерење и контрола/намалување на ризиците;
- оцена на ефикасноста и соодветноста на функциите на контрола и на целокупното корпоративно управување, вклучувајќи и оцена на квалитетот на системот на известување на Надзорниот и Управниот одбор и на ефикасноста на системот на внатрешна контрола;
- точност и навременост на информациите и податоците коишто се доставуваат до органите на Банката, до заинтересираните лица и до пошироката јавност;
- соодветни оперативни и сметководствени процедури.

Начинот на спроведување на системот на внатрешна контрола треба да биде пропишан со интерни акти коишто треба да бидат достапни до вработените во Банката.

Член 94

Надзорниот и Управниот одбор на Банката се должни да обезбедат целосна независност на функциите на контрола преку:

- воспоставување соодветна организациска поставеност на функциите на контрола преку нивно меѓусебно одвојување и одвојување од активностите коишто се предмет на нивната контрола;
- именување лица надлежни за функциите на контрола коишто не се подредени на лицата надлежни за активностите коишто се предмет на нивната контрола;

Статут на Охридска банка АД Скопје

- обезбедување соодветни човечки и материјални ресурси за независно, објективно и ефикасно извршување на функциите на контрола;
- поставеност на функциите којшто ќе овозможи избегнување судир на интересите;
- обезбедување непречен пристап до сите вработени во Банката и до сите информации коишто се потребни за ефикасно спроведување на соодветната функција на контрола;
- воспоставување начин на наградување на лицата вклучени во извршувањето на одделните функции на контрола којшто не е поврзан со успешноста на активностите коишто се предмет на нивна контрола;
- воспоставување механизам на непречена соработка меѓу лицата вклучени во извршувањето на одделните функции на контрола и останатите вработени во Банката.

Лицата надлежни за функциите на контрола треба да имаат неограничен пристап до членовите на Надзорниот одбор на Банката и да можат да ги известуваат за значајните слабости, недостатоци или ризици што ги идентификувале при вршењето на својата функција.

Надзорниот одбор на Банката треба да биде информиран за разрешувањето на лицето надлежно за управување со ризиците и за лицето надлежно за контрола на усогласеноста со прописите и за причините поради кои е разрешено тоа лице.

VII. РАБОТНИЦИ НА БАНКАТА

Член 95

Работниците на Банката ги остваруваат своите права и обврски во согласност со законот, Колективниот договор и со општите акти на Банката.

Општите акти и одлуки со кои подетално се регулираат прашањата, обврските и одговорностите на работниците ги донесува Надзорниот или Управниот одбор на Банката во согласност со законот, Колективниот договор и со овој Статут.

VIII. ТРАЕЊЕ И ПРЕСТАНОК НА БАНКАТА, ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ И ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ И НА ДРУГИТЕ АКТИ НА БАНКАТА

Член 96

Банката се основа на неодредено време.

Банката престанува да работи:

- кога Собранието на Банката ќе донесе одлука за престанок;
- кога Народната банка ќе ја одземе дозволата за основање;
- статусни промени со која Банката го губи статусот на самостојно правно лице;
- спроведување на стечајна постапка.

Под статусни измени се подразбира спојување на Банката со друга банка или присоединување кон друга банка или поделба на Банката на повеќе самостојни банки.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Одлука за престанување со работа на Банката од ставот 2, алинеи 1 и 3 донесува Собранието на Банката со 2/3 (двотретинско) мнозинство од акциите со право на глас присутни на Собранието.

За статусни промени на Банката задолжителна е дозвола од НБРСМ.

Меѓусебните односи на акционерите на Банката во случај на статусни промени на Банката ќе се решаваат спогодбено или со посредство на Надзорниот одбор на Банката.

Член 97

Односите во Банката се уредуваат со Статутот и со други општи акти на Банката.

Статутот е основен општ акт на Банката, уреден во согласност со прописите. Секоја одредба од Статутот или од другите акти на Банката што се спротивни на прописите се ништовни.

Другите општи акти на Банката се во согласност со Статутот на Банката, во спротивно се применуваат одредбите од Статутот.

Член 98

Предлог на општите акти, кои со овој Статут е предвидено да ги донесува Собранието на Банката, ги подготвува и утврдува Надзорниот одбор на банката.

Надзорниот одбор на Банката може да формира работни групи за изготвување на предлог општи акти на Банката.

Надзорниот одбор го утврдува текстот на предлог Статутот, кој го доставува до Собранието на Банката на усвојување, по претходно добиена согласност на Народната банка.

Измените и дополнувањата на општите акти кои ги донесува Собранието на Банката се врши по иста постапка како и за нивното донесување.

Член 99

Предлогот на општите акти, кои со овој Статут е предвидено да ги донесува Надзорниот одбор на Банката, ги подготвува и утврдува Управниот одбор на Банката.

Измените и дополнувањата на општите акти кои ги донесува Надзорниот одбор на Банката, се врши по иста постапка како и за нивното донесување.

Член 100

Управниот одбор на Банката ги донесува поединечните акти на Банката врз основа на законските овластувања, овластувањата на овој Статут и другите општи акти на Банката.

Член 101

Статутот на Банката го донесува Собранието на Банката на предлог на Надзорниот одбор на Банката.

Измените и дополнувањата на Статутот на Банката се вршат по постапка како што е донесен и Статутот.

Член 102

Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот може да покренат Надзорниот одбор на Банката, акционерите на Банката, чиј влог во Банката изнесува една третина од акциите со право на глас, и Управниот одбор на Банката.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Доколку биде прифатена иницијативата за измена и дополнување на Статутот, Надзорниот одбор одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Банката ја доставува до Собранието на Банката.

Член 103

Управниот одбор на Банката може да запре од извршување поединечен акт на Банката што го донел овластен орган на Банката доколку е спротивен на одредбите од Статутот и законските прописи.

IX. ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ПРАШАЊА

1. БАНКАРСКА ТАЈНА

Член 104

Како банкарска тајна се сметаат документите, податоците и информациите кои се стекнати при вршење на банкарски и други финансиски активности за поединечни лица и трансакции со поединечни лица, како и за депозитите на поединечни лица.

Банкарската тајна Банката е должна да ја заштити и чува.

Член 105

Лицата со посебни права и одговорности, акционерите и вработените во Банката, како и лицата кои преку давање услуги на Банката имаат пристап до документите, податоците и информациите од претходниот член, се обврзани нив да ги чуваат, можат да ги користат исклучиво за целите за кои се добиени и не смеат да ги откријат на трети лица.

Обврската од ставот 1 на овој член не се однесува во следните случаи, ако:

- со закон е пропишано објавување на податоците и информациите и
- лицето дало писмена согласност за откривање на податоците.

За лицата со посебни права и одговорности и вработените во Банката, обврската од ставот 1 на овој член не се однесува и во случаи согласно одредбите од Законот за банките се дефинирани како исклучок.

Лицата, кои во согласност со ставот 3 од овој член дошле до документите, податоците и информациите од претходниот член на овој Статут, се обврзани нив да ги чуваат, можат да ги користат исклучиво за целите за кои се добиени и не смеат да ги откријат на трети лица, освен во случаи и во постапка утврдени со Законот за банките и друг закон.

Обврската од ставовите 1 и 4 на овој член продолжува и по престанокот на работниот однос, односно по престанокот на основата и статусот врз основа на кој е остварен пристап до податоците кои се сметаат за банкарска тајна.

2. ОДБРАНА И ЗАШТИТА

Член 106

Во областа на одбраната и заштитата, Банката ги врши задачите и работите определени од надлежните органи во согласност со Уставот, законот и со другите прописи од областа на одбраната и заштитата.

Статут на Охридска банка АД Скопје

Организацијата и спроведувањето на подготовките за одбрана и начинот на остварување на правата, должностите и на одговорностите на органите на Банката во извршувањето на задачите што се однесуваат на одбраната во мир, во војна, во случај на непосредна воена опасност и во други воени состојби се утврдуваат со посебен акт на Банката, кој го донесува нејзиниот Управен одбор.

Член 107

Управниот одбор на Банката организира одбранбени подготовки и заштита, пропишува и презема потребни мерки во тие области и врши надзор над примената на тие мерки во Банката.

Управниот одбор на Банката раководи со одбранбените подготовки и со заштитата на Банката.

Кој од членовите на Управниот одбор на Банката ќе биде раководител на одбранбените подготовки и на заштитата на Банката, со посебен акт ќе определи Управниот одбор на Банката.

3. ИНФОРМИРАЊЕ

Член 108

Работењето на банката е јавно.

Банката во своето седиште мора да ги чува актите и документите кои во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва се дефинирани како задолжителни.

Член 109

На секој акционер му се обезбедува право на увид во актите и другите документи согласно со закон.

За остварувањето на правото на увид на актите, акционерот претходно го најавува во Банката. Увидот се врши во посебна просторија определена од Банката.

Акционерот информациите добиени преку увид во актите не може јавно да ги објавува и презентира, освен во случаите на остварување на некое право пред надлежен суд.

Доколку акционерот кој имал пристап до информациите објави или на друг начин злоупотреби информација и со тоа причини штета на Банката, и одговара на Банката за причинетата штета.

Член 110

Акционерите на Банката, комитентите и други се известуваат за работењето на Банката преку интернет-страницата на Банката и преку други форми на информирање во согласност со законот.

Со акт на Надзорниот одбор се определуваат начинот, формата и содржината на податоците и на актите што се објавуваат, а се значајни за акционерите на Банката.

4. ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Член 111

Банката е должна да ги осигурува денарските и девизните депозити и трансакциските сметки на физичките лица, депозитите врзани за парични

Статут на Охридска банка АД Скопје

картички на Банката и девизните приливи на физичките лица во Фондот за осигурување на депозити.

X. НАЧИН НА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ МЕЃУ АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА

Член 112

Споровите меѓу акционерите на Банката се решаваат спогодбено со посредување на Надзорниот одбор на Банката.
Споровите меѓу акционерите на Банката кои не можат да се решат спогодбено ќе се решаваат пред избран или пред редовен суд.

XI. ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА

Член 113

Банката се грижи за заштита и унапредување на човековата средина.
Во извршувањето на кредитните работи Банката ќе цени дали од кредитираната опрема и објектите се загадува човековата средина.
Со актите на деловната политика подетално ќе се регулираат критериумите на Банката за заштита на човековата средина.

Банката е должна да предвиди средства за заштита на човековата средина во своите деловни простории и пошироко, со што на комингентите и на вработените ќе им создаде услови за нормална работа и здрава човекова средина.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 114

Со влегувањето во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на Охридска банка АД Скопје СО бр. 0201-7244/3-1 од 31.1.2019 година.

Член 115

Со влегувањето во сила на овој Статут престануваат да важат одредбите на општите и на другите акти на Банката кои се во спротивност со овој Статут.

Член 116

Овој Статут влегува во сила со денот на донесувањето.

НО.бр. 0203-1718/2-1
Скопје, 13.1.2020 година

НАДЗОРЕН ОДБОР

Жан-Филип Гијом
Претседател